



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 3 мај 2001  
Скопје

Аконтацијата за 2001 година изнесува  
7.800 денари. Овој број чини 320  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

734.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

## У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 април 2001 година.

Бр. 07-1607/1  
25 април 2001 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

## ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

### Член 1

Во Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" број 59/2000 и 112/2000), во членот 3 став (2) по зборовите: "Јавното обвинителство", се додаваат зборовите: "Агенцијата за државни службеници", а зборовите: "Народната банка на Република Македонија" се бришат.

Во ставот (5) по зборот "установи" се додаваат зборовите: "и Царинската управа", по зборовите: "Министерството за внатрешни работи" сврзникот "и" се брише, се става запирка, а по зборот "разузнавање" се додаваат зборовите: "и Царинската управа".

### Член 2

Во членот 6 став (5) зборовите: "Народната банка на Република Македонија" се бришат, а по зборовите: "Државниот завод за ревизија", се става запирка и се додаваат зборовите: "Агенцијата за државни службеници".

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:  
"(6) Во однос на стручната служба на Собранието на Република Македонија, генералниот секретар ги има правата и должностите на функционер кој раководи со органот од член 3 став (2) на овој закон."  
Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8).

### Член 3

Во членот 7 став (1) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "како самостоен државен орган со својство на правно лице", а во ставот (2) алинеја 1 се менува и гласи: "-подготвува и донесува прописи што се однесуваат на државните службеници за кои е овластена со закон, по претходно мислење од органите од член 3 став (2) на овој закон".

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:  
"(4) Агенцијата ги пропишува правилата на работењето кога одлучува по жалби, односно приговор како второстепен орган."

### Член 4

Членот 8 се менува и гласи:  
"(1) Со Агенцијата раководи директор кој го именува и разрешува Собранието на Република Македонија, на предлог на Владата на Република Македонија за време од шест години.

(2) Директорот на Агенцијата има заменик кој го именува и разрешува Собранието на Република Македонија, на предлог на Владата на Република Македонија за време од шест години.

(3) За својата работа и за работата на Агенцијата, директорот и заменикот на директорот на Агенцијата одговараат пред Собранието на Република Македонија.

(4) Директорот на Агенцијата му поднесува на Собранието на Република Македонија извештај за својата работа, најмалку еднаш годишно."

### Член 5

По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи:

### "Член 8-а

(1) Директорот на Агенцијата, односно неговиот заменик се разрешува ако:

1) тоа сам го побара;

2) биде осуден за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеци;

3) трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата што ја утврдува Собранието на Република Македонија и

4) нестручно, пристрасно и несовесно ја врши функцијата."

### Член 6

Во членот 10 ставот (3) се менува и гласи:

"(3) Мандатот на генералниот секретар на Врховниот суд на Република Македонија, Уставниот суд на Република Македонија, Јавното обвинителство, Републичкиот судски совет, Народниот правобранител, Државниот завод за ревизија и Агенцијата за државни службеници трае колку и мандатот на функционерот кој раководи со органот."

### Член 7

Членот 11 се менува и гласи:

"(1) Барањето за потребата од нови вработувања на државни службеници, органите од член 3 став (2) на овој закон го доставуваат до Агенцијата.

(2) Државните службеници, освен генералните и државните секретари, се вработуваат со јавен оглас, кој го објавува Агенцијата во најмалку два дневни весници.

(3) Генералниот, државниот секретар, како и функционерот кој раководи со органот од член 3 став (2) на овој закон во кој не се именува генерален, односно државен секретар, формира Комисија за спроведување на постапката за вработување на државен службеник, составена од пет члена (во натамошниот текст: Комисија).

(4) Комисијата од став (3) на овој член, ја сочинуваат генералниот, односно државниот секретар, два раководни и еден стручен државен службеник од органот од член 3 став (2) на овој закон и еден член од Агенцијата.

(5) По исклучок од ставот 4 на овој член, како надворешен член на Комисијата може да се назначи стручно лице во зависност од условите што се бараат за соодветното работно место."

#### Член 8

Членот 12 се менува и гласи:

"(1) Кандидатите што се пријавиле на јавниот оглас од член 11 став (2) на овој закон, освен за работните места за звање помлад соработник и помлад референт, кои ги исполнуваат условите, полагаат стручен испит.

Стручниот испит се полага во Агенцијата.

(2) Агенцијата подготвува листа од најмалку пет најуспешни кандидати што го положиле стручниот испит, која ја доставува до Комисијата од член 11 став (3) на овој закон.

(3) Ако стручниот испит го положиле помалку од пет кандидати, Агенцијата повторно го објавува јавниот оглас и го спроведува испитот.

(4) Ако и по спроведувањето на постапката од став (3) на овој член не се обезбеди листа со најмалку пет најуспешни кандидати кои го положиле стручниот испит, Агенцијата може да подготви листа и со помалку од пет кандидати.

(5) Комисијата од член 11 став (3) на овој закон по правило изготвува листа од тројца кандидати за секое работно место, врз основа на која генералниот секретар, државниот секретар, како и функционерот кој раководи со органот од член 3 став (2) на овој закон во кој не се именува генерален, односно државен секретар ќе го врши изборот.

(6) Против одлуката од став (5) на овој член, кандидатот што не е избран има право на жалба до Агенцијата во рок од осум дена од денот кога е писмено известен за извршениот избор. Агенцијата одлучува по жалбата во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.

(7) Жалбата го одлага извршувањето на одлуката од став (6) на овој член.

(8) По завршувањето на постапката за избор, генералниот секретар, државниот секретар, како и функционерот кој раководи со органот, во кој не се именува генерален, односно државен секретар, донесува решение за вработување."

#### Член 9

По членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи:

#### "Член 12-а

Агенцијата со правилник ги утврдува критериумите и стандардите како и постапката за вработување и селекција на државните службеници."

#### Член 10

Членот 13 се менува и гласи:

"(1) Агенцијата подготвува листа од пријавените кандидати за работно место во звање помлад соработник и помлад референт и ја доставува до Комисијата од член 11 став (3) на овој закон.

(2) При спроведувањето на постапката за вработување на кандидатите од став (1) на овој член соодветно се применува членот 12 од овој закон."

#### Член 11

Во членот 14 во ставот (4) бројот "(2)" во заградата се заменува со бројот "(3)".

#### Член 12

Во членот 15 во ставот (1) по зборот "организира", се додаваат зборовите: "и спроведува", а по ставот (2) се додава нова став (3), кој гласи:

"(3) Начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот и приправничкиот испит ги пропишува Агенцијата."

#### Член 13

Во членот 16 зборот "министрите", се заменува со зборовите: "генералниот секретар, државниот секретар".

#### Член 14

Во членот 18 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

"(3) Агенцијата донесува етички кодекс за државните службеници."

#### Член 15

Во членот 27 ставот (2) се менува и гласи:

"(2) Министерот, односно функционерот кој раководи со органот од член 3 став (2) на овој закон, со акт ги определува начинот на извршувањето на функциите на органот за време на штрајк, како и бројот на државните службеници кои ќе работат на извршување на овие функции и на обезбедување на условите од став (1) на овој член."

#### Член 16

Во членот 32 став (1) зборовите: "го имал" се заменуваат со зборовите: "е соодветно на стекнатото".

#### Член 17

Во членот 48 ставот (2) се менува и гласи:

"(2) Работните места од став (1) на овој член ги утврдува Агенцијата."

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

"(3) Висината на износот од став (1) на овој член го утврдува Владата."

#### Член 18

Во членот 58 бројот "100%" се заменува со бројот "60%".

#### Член 19

Во членот 61 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

"(3) Агенцијата донесува упатство за поблиски критериуми за доделување на паричната награда од став (1) на овој член."

#### Член 20

Во членот 68 став (1) по точката 5) се додава нова точка 6), која гласи:

"6) непочитување на актот од член 27 став (2) на овој закон."

Точките 6), 7), 8), 9) и 10) стануваат точки: 7), 8), 9), 10) и 11).

Во ставот (2) бројот "9" се заменува со бројот "10".

Во ставот (3) бројот "10" се заменува со бројот "11)".

#### Член 21

Во членот 85 став (2) зборовите: "над десет години работен стаж во органите од член 3 на овој закон", се заменуваат со зборовите: "над пет години работен стаж".

#### Член 22

По член 96 се додава нов член 96-а, кој гласи:

#### "Член 96-а

Актите од член 7 став (4) и член 12-а, Агенцијата ќе ги донесе во рок од три месеци, а актите од член 18 став (3), член 48 став (2) и член 61 став (3) во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон."

#### Член 23

Во членот 97 бројот "2001", се заменува со бројот "2002".

#### Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

**735.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

**У К А З  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ**

Се прогласува Законот за девизното работење, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 април 2001 година.

Бр. 07-1600/1  
25 април 2001 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Стојан Андов, с.р.**

**ЗАКОН  
ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

**1.1. Предмет**

Член 1

Со овој закон се регулираат:

1. Тековните и капиталните трансакции и нивна реализација во вид на плаќања и трансфери меѓу резиденти и нерезиденти, меѓу резиденти ако работат со странски платежни средства или ако предмет на работењето се странските платежни средства и едностран пренос на средства од и во Република Македонија кои не претставуваат трансакции меѓу резиденти и нерезиденти и

2. Девизниот надзор и контрола.

**1.2. Дефиниции**

Член 2

Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

Резиденти се:

1) трговски друштва, трговци поединци и други правни лица со седиште во Република Македонија и нивни претставништва во странство, освен нивни подружници во странство;

2) подружници на странски друштва запишани во трговски регистар во Република Македонија;

3) физички лица кои самостојно вршат дејност како занимање со постојано место на живеење во Република Македонија и кои не се третираат за трговци според Законот за трговските друштва;

4) физички лица со постојано место на живеење во Република Македонија;

5) физички лица кои привремено престојуваат во Република Македонија врз основа на важечка виза за престој, односно работна виза во траење од најмалку шест месеци и

6) дипломатски, конзуларни и други претставништва на Република Македонија во странство кои се финансираат од Буџетот на Република Македонија, како и вработените во тие претставништва и членовите на нивните потесни семејства.

Нерезиденти се сите други лица кои не се дефинирани како резиденти.

Овластена банка е банка и подружница на банка која ги исполнува условите за вршење на работи со странство согласно со Законот за банките.

Овластен учесник на пазарот на хартии од вредност се брокерски куќи и банки кои имаат добиено одобрение за работа согласно со Законот за хартии од вредност.

Странски платежни средства се девизи, ефективни странски пари, чекови, кредитни писма и други инструменти за плаќање кои гласат во странска валута и можат да се претвораат во странска валута.

Девизи се монетарни побарувања во странска валута.

Ефективни странски пари се парични побарувања во странска валута од централната банка која ги издава.

Чекови, кредитни писма и други инструменти за плаќање кои гласат на странска валута и можат да се претвораат во странска валута се монетарни побарувања од издавачот.

Хартии од вредност се сите хартии од вредност со кои се тргува на пазарот на долгорочни хартии од вредност и пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност, како и финансиски деривати.

Хартии од вредност со кои се тргува на пазарот на долгорочни хартии од вредност се акции, обврзници и други сериски хартии од вредност со кои се тргува на организиран и неорганизиран пазар.

Хартии од вредност со кои се тргува на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност се благаянички записи, комерцијални записи, државни записи, сертификати за депозити, банкарски акцепти и други хартии од вредност со рок на достасување до една година.

Финансиски деривативи за потребите на овој закон се договори чија цена директно или индиректно зависи од цената на хартијата од вредност, странската валута, берзанскиот производ или висината на каматната стапка.

Домашни хартии од вредност се хартии од вредност издадени од резиденти. Странски хартии од вредност се хартии од вредност издадени од нерезиденти.

Тековни трансакции се трансакции меѓу резиденти и нерезиденти чија цел не е трансфер на капитал. Плаќањата и трансферите за тековните трансакции вклучуваат:

1) пристигнати плаќања врз основа на размена на стоки и услуги, како и вообичаените краткорочни банкарски инструменти за плаќање и кредитните инструменти кои се поврзани со размената на стоки и услуги;

2) пристигнати плаќања на камата по кредити и на нето доход од други вложувања;

3) отплата на умерен дел на кредити или амортизација на директни инвестиции и

4) умерени дознаки за семејни животни трошоци.

Капитални трансакции се трансакции меѓу резиденти и нерезиденти чија цел е трансфер на капитал, како што се:

1) директни инвестиции;

Капитални трансакции се трансакции меѓу резиденти и нерезиденти чија цел е трансфер на капитал, како што се:

1) директни инвестиции;

2) вложување во недвижност;

3) работи со хартии од вредност;

4) трансакции со документи за удел во инвестиционни фондови;

5) кредитни работи;

6) емства и гаранции;

7) депозитни работи и

8) трансфери кои произлегуваат од осигурување на живот и кредитно осигурување.

Директни инвестиции се вложувања со кои инвеститорот има намера да воспостави трајна економска поврзаност и/или да оствари право на управување со трговското друштво или другото правно лице во кое инвестира. Како директни инвестиции се сметаат:

1) основање на трговско друштво или зголемување на основната главнина на трговско друштво во целосна сопственост на инвеститорот, основање подружница или стекнување на целосна сопственост над постоечкото трговско друштво;

2) учество во новоформирано или веќе постоечко трговско друштво, ако инвеститорот со тоа поседува

или се здобива со повеќе од 10% учество во основниот капитал на трговското друштво, односно повеќе од 10% од правото на одлучување;

3) долгорочен заем со период на достасување од пет и повеќе години, кога се работи за заем од инвеститорот и кој е наменет за трговско друштво во негова целосна сопственост и

4) долгорочен заем со период на достасување од пет и повеќе години, кога се работи за заем наменет за воспоставување на трајна економска поврзаност и ако е даден меѓу економски поврзани субјекти.

Работи со хартии од вредност се трансакции со хартии од вредност на пазарот на долгорочни хартии од вредност и пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност, вклучувајќи ги и трансакциите со документите за удел во инвестициони фондови кои не се дефинирани како директни инвестиции. Како работи со хартии од вредност се сметаат:

1) издавање, воведување и продавање на домашни хартии од вредност во странство;

2) издавање, воведување и продавање на странски хартии од вредност во Република Македонија;

3) вложување од страна на резиденти во хартии од вредност во странство; и

4) вложување од страна на нерезиденти во хартии од вредност во Република Македонија.

Воведување на хартии од вредност значи почеток на тргување со странски хартии од вредност во Република Македонија и почеток на тргување на домашни хартии од вредност во странство.

Кредитни работи се трансакции на склучување на договори за кредит или договори за заем.

Емствата и гаранциите согласно со овој закон се сметаат за кредитни работи.

Комерцијални кредити се кредити непосредно поврзани со меѓународниот промет на стоки и услуги, при што еден од учесниците е резидент. Како комерцијални кредити се третираат и договорените трговски кредити, како што се одложено плаќање или авансно плаќање и нивното финансирање од страна на банка. Во комерцијални кредити спаѓаат и работи на откуп на побарувања како што се факторинг, форфетинг и слично кога првичната трансакција, заради која побарувањето е настанато, има карактеристики на комерцијален кредит.

Финансиски кредити се сите кредити кои не се дефинирани како комерцијални кредити.

Депозитни работи се трансакции кои произлегуваат од договор за тековна или депозитна сметка меѓу нерезидент и резидент овластена банка или меѓу резидент и нерезидентна финансиска институција.

Трансфери при извршување на работи на осигурување на живот и кредитно осигурување се трансакции кои настануваат врз основа на договор за осигурување склучен меѓу нерезидент (осигурувач) и резидент (корисник) и обратно, меѓу резидент (осигурувач) и нерезидент (корисник).

Еднострани трансфери на средства се преноси на средства од странство во Република Македонија и од Република Македонија во странство, кои не се резултат на тековни или капитални трансакции меѓу резиденти и нерезиденти. Како еднострани трансфери се сметаат:

1) личните трансфери на средства и

2) физичките трансфери на средства.

Лични трансфери на средства се преноси на средства од Република Македонија и во Република Македонија врз основа на семејни заеми, подароци, мираз, наследства, завештанија, намирување на долгови на доселеник кон матичната земја, пренос на средства на иселеник во странство, игри на среќа и заштеди на вработени лица во Република Македонија кои не се резиденти.

Физички трансфери на средства се преноси на платежни средства, монетарно злато и хартии од вредност од Република Македонија и во Република Македонија.

Монетарно злато е злато, во било која форма, кое не е предмет на купопродажба.

## 2. ТРАНСАКЦИИ И ТРАНСФЕРИ

### 2.1. Трансакции меѓу резиденти и нерезиденти

#### Член 3

Трансакциите меѓу резиденти и нерезиденти се слободни, освен ако со овој закон поинаку не е утврдено.

### 2.2. Трансакции меѓу резиденти

#### Член 4

Резидентите меѓу себе можат да склучуваат трансакции во странски платежни средства, како и трансакции чиј предмет е странско платежно средство, само под услови и начин утврдени со овој закон.

Резидентите можат да имаат странски платежни средства на девизни сметки или како девизни влогови кај банки во Република Македонија, овластени согласно со Законот за банките.

Народната банка на Република Македонија го утврдува начинот на кој резидентите отвораат девизни сметки.

Употреба на девизи и други меѓународни мерила за вредност е дозволена само за вредносно изразување на договорите меѓу резидентите при што валутата на извршување задолжително е денар.

Одредбите од став 1 на овој член не важат при исплата на плати на работници кои работат во странство врз основа на договор со резидент и за повраток на трошоци кои тие ги направиле во странство.

### 2.3. Еднострани трансфери на средства (промена на статусот резидент-нерезидент)

#### Член 5

Резидентите и нерезидентите можат слободно да извршуваат еднострани трансфери на средства од и во Република Македонија, освен ако со овој закон поинаку не е утврдено.

## 3. ТЕКОВНИ ТРАНСАКЦИИ

#### Член 6

Тековните трансакции меѓу резиденти и нерезиденти се слободни.

## 4. КАПИТАЛНИ ТРАНСАКЦИИ

### 4.1. Директни инвестиции

#### Директни инвестиции на резиденти во странство

#### Член 7

Директните инвестиции на резиденти во странство се слободни.

Резидентите се должни секоја директна инвестиција во странство претходно да ја пријават кај Министерството за економија.

Резидентите се должни во рок од 30 дена од денот на склучувањето на капиталната трансакција која е правна основа за стекнување на директна инвестиција во странство, да го пријават вложувањето и сите натамошни измени на вложувањето во Министерството за економија.

Министерството за економија врши упис на вложувањето и на сите натамошни измени на вложувањето во регистарот на директни инвестиции на резидентите во странство.

Министерството за економија води регистар на директни инвестиции на резидентите во странство.

Министерот за економија го пропишува начинот на пријавувањето, уписот, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на директни инвестиции на резидентите во странство.

#### Директни инвестиции на нерезиденти во Република Македонија

#### Член 8

Директните инвестиции на нерезиденти во Република Македонија се слободни, ако со друг закон поинаку не е уредено.

Нерезидентите се должни во рок од 30 дена од денот на склучувањето на капиталната трансакција која е правна основа на стекнување за директна инвестиција во Република Македонија, да го пријават вложувањето и сите натамошни измени на вложувањето во Министерството за економија.

Министерството за економија врши упис на вложувањето и на сите натамошни измени на вложувањето во регистарот на директни инвестиции на нерезидентите во Република Македонија.

Министерството за економија води регистар на директни инвестиции на нерезиденти во Република Македонија.

Министерот за економија го пропишува начинот на пријавувањето, уписот, како на формата, содржината и начинот на водење на регистарот на директни инвестиции на нерезиденти во Република Македонија.

#### **Пренос на добивка, повлекување на средства и ликвидација на директната инвестиција**

##### **Член 9**

Преносот на добивка, преносот на финансиски средства добиени со отуѓување и продажба на сопственички дел во директната инвестиција, како и преносот на остатокот од ликвидационата маса е слободен, под услов нерезидентот да ја регистрирал директната инвестиција согласно со овој закон и да ги намирал сите законски обврски врз основа на даноци и придонеси во Република Македонија.

#### **Право на надоместок**

##### **Член 10**

Нерезидентот кој е директен инвеститор има право на надоместок или обештетување, сразмерно на вложениот капитал за настанатата штета, односно загуба од експропријација или поради други мерки на државата кои имаат сличен ефект под услов на стварен и правен реципроцитет.

Ако со друг закон или ратификуван меѓународен договор поинаку е одредено, нерезидентот инвеститор има право да го избере решението кое за него е поповолно.

#### **4.2. Вложување во недвижности**

##### **Вложувања на резиденти во недвижности во странство**

##### **Член 11**

Резидентите не можат да вложуваат во недвижности во странство.

Исклучок на став 1 од овој член се дипломатските, конзуларните и други претставништва на Република Македонија во странство.

Резидентите кои вложиле средства за стекнување недвижност во странство, се должни во рок од 60 дена од стекнувањето да го пријават вложувањето и сите натамошни измени на вложувањето во Министерството за финансии.

Министерството за финансии врши упис на вложувањето и на сите натамошни измени на вложувањето во регистарот на недвижности на резиденти во странство.

Министерството за финансии води регистар на недвижности на резиденти во странство.

Министерот за финансии го пропишува начинот на пријавувањето, уписот, како и содржината, формата и начинот на водење на регистарот на недвижности на резиденти во странство.

##### **Вложување на нерезиденти во недвижности во Република Македонија**

##### **Член 12**

Нерезидентите и подружниците на странски трговски друштва во Република Македонија можат да вло-

жуваат во недвижности во Република Македонија само под условите определени со посебен закон или ратификувани меѓународни договори.

Лицата од став 1 на овој член се должни во рок од 60 дена од стекнувањето на недвижноста во Република Македонија да го пријават вложувањето во недвижности и сите измени на вложувањето во Министерството за финансии.

Министерството за финансии врши упис на вложувањето во недвижности и на сите измени на вложувањето во регистарот на недвижности на нерезиденти во Република Македонија.

Министерството за финансии води регистар на недвижности на нерезиденти во Република Македонија.

Министерот за финансии го пропишува начинот на пријавувањето, уписот на вложувањето, како и содржината, формата и начинот на водење на регистарот на недвижности на нерезиденти во Република Македонија.

#### **4.3. Работи со хартии од вредност**

##### **Издавање и воведување на домашни хартии од вредност во странство**

##### **Член 13**

Резидентите се должни секоја трансакција на издавање и воведување на домашни хартии од вредност во странство претходно да ја пријават кај Комисијата за хартии од вредност.

Резидентите можат да издаваат и воведуваат во странство хартии од вредност и документи за удел од резидентните инвестициони фондови во странство, по добиено претходно одобрение од Комисијата за хартии од вредност.

За издаденото одобрение од став 2 на овој член Комисијата за хартии од вредност е должна да го извести Министерството за финансии.

Обврската за добивање на одобрение од Комисијата за хартии од вредност од став 2 на овој член не се однесува во случај кога овластените банки тргуваат со финансиски деривати во странство.

Комисијата за хартии од вредност ги определува условите и начинот под кои е можно да се добие одобрение за вршење на работите од став 2 на овој член.

##### **Вложувања на резиденти во хартии од вредност во странство**

##### **Член 14**

Резидентите можат да вршат упис, да уплатуваат и да тргуваат со хартии од вредност во странство само преку овластен учесник на пазарот на хартии од вредност (во натамошниот текст: овластен учесник).

Овластениот учесник е должен за сите вложувања на резидентите во хартии од вредност во странство, како и за измена на овие вложувања, вклучувајќи и нивно отуѓување редовно да доставува извештај до Народната банка на Република Македонија.

Резидентите освен овластените банки не можат да купуваат хартии од вредност во странство.

Овластените банки во свое име и за своја сметка можат да купуваат и продаваат хартии од вредност во странство.

Правото од став 4 на овој член се однесува на хартиите од вредност издадени или гарантирани од влади на држави членки на ОЕЦД и од меѓународни финансиски институции.

Правото од став 4 на овој член се однесува и на други хартии од вредност кои поседуваат инвестициски рејтинг оценет од страна на најмалку една првокласна меѓународна рејтинг агенција.

Критериумите за инвестициски рејтинг ќе ги определи Народната банка на Република Македонија.

По исклучок на став 3 од овој член инвестициони фондови регистрирани во Република Македонија можат во странство да купуваат сопствени документи за удел ако тоа е во согласност со регулативата која го уредува работењето на инвестиционите фондови.

### **Издавање и воведување на странски хартии од вредност во Република Македонија**

#### **Член 15**

За издавање и воведување на странски хартии од вредност во Република Македонија потребно е одобрение од Комисијата за хартии од вредност.

Комисијата за хартии од вредност ги определува условите и начинот под кои може да се добие одобрение за реализација на трансакциите од овој член.

Издавање и воведување на странски должнички хартии од вредност, со рок на доспевање над три години во Република Македонија не е дозволено.

### **Вложување на нерезиденти во хартии од вредност во Република Македонија**

#### **Член 16**

Нерезидентите можат да вршат упис, да уплатуваат и да тргуваат со хартии од вредност во Република Македонија само преку овластен учесник.

Овластениот учесник е должен за сите вложувања на нерезидентите во хартии од вредност во Република Македонија, како и за измена на овие вложувања, вклучувајќи и нивно отуѓување редовно да доставува извештај до Народната банка на Република Македонија.

Народната банка на Република Македонија го пропишува начинот и условите за работење на нерезидентите со хартии од вредност во Република Македонија.

### **Директни инвестиции врз основа на вложување во хартии од вредност**

#### **Член 17**

Одредбите од членовите 14 и 16 на овој закон за условите и начинот на вложување во хартии од вредност не се применуваат кога се работи за вложување на вид на директни инвестиции во смисла на членовите 7 и 8 од овој закон.

### **Работи на инвестициони фондови**

#### **Член 18**

За трансакциите во странство со документи за удели на инвестициони фондови кои се резиденти се применуваат одредбите од членовите 13 и 14 на овој закон.

#### **Член 19**

За трансакциите со документи за удели на инвестиционите фондови кои се нерезиденти се применуваат одредбите од членовите 15 и 16 на овој закон.

## **4.4. Кредитни работи**

### **Кредитирање меѓу резиденти и нерезиденти**

#### **Член 20**

Овластените банки можат да склучуваат кредитни работи со нерезиденти во свое име и за своја сметка или во свое име и за туѓа сметка.

Резидентите, кон не се овластени банки, можат да склучуваат кредитни работи со нерезидентите во свое име и за своја сметка.

Народната банка на Република Македонија го пропишува начинот на евиденција на кредитните трансакции со странство.

### **Кредитирање меѓу резиденти во странски пари**

#### **Член 21**

Овластените банки можат на резидентите да им одобруваат кредити во девизи за плаќање на увоз на стоки или услуги, за финансирање на инвестициони работи во странство или за намиравање на други тековни обврски кон странство.

Народната банка на Република Македонија ги утврдува условите под кои резидентите можат да склучуваат кредитни работи во девизи и вршат плаќања врз основа на трансакциите од овој член.

## **Кредитни трансакции на Република Македонија**

#### **Член 22**

Република Македонија склучува кредитни работи и издава сопствени хартии од вредност во странство врз основа на Законот за буџетите и други закони.

## **4.5. Депозитни работи**

### **Сметки на резиденти во странство**

#### **Член 23**

Резидентите можат да отвораат и да имаат сметки во странство, освен ако со овој закон поинаку не е определено.

Народната банка на Република Македонија ги пропишува начинот и условите под кои резидентите кои не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство.

### **Сметки на нерезиденти**

#### **Член 24**

Нерезидентите можат да отвораат и да имаат сметки кај овластените банки во странска валута и во денари.

При отворање на сметката, овластената банка задолжително го утврдува идентитетот на нерезидентот. Народната банка на Република Македонија го пропишува начинот и условите за отворање и водење на сметките од став 1 на овој член.

## **4.6. Трансфер врз основа на осигурување на живот и кредитно осигурување**

#### **Член 25**

Трансферите врз основа на склучени договори за осигурување на живот и кредитно осигурување се вршат само во согласност со законските прописи.

## **5. ПЛАЌАЊА И ТРАНСФЕРИ**

### **5.1. Заеднички одредби**

#### **Платен промет со странство**

#### **Член 26**

Платниот промет со странство го вршат банки, овластени од Народната банка на Република Македонија за вршење на платен промет со странство.

За потребите на Република Македонија платниот промет со странство го врши Народната банка на Република Македонија.

Народната банка на Република Македонија го пропишува начинот за вршење на платниот промет со странство.

#### **Готовински плаќања**

#### **Член 27**

Резидентите кои се трговски друштва, трговци поединци и подружници на странски правни лица во Република Македонија, можат да вршат плаќања и наплати во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти на начин и под услови кои ги пропишува Народната банка на Република Македонија.

Резидентите можат да вршат готовинска наплата и плаќања на и од нерезиденти во денари во Република Македонија во согласност со прописите кои го регулираат готовинското работење во домашниот платен промет.

### **Плаќања и трансфери на средства врз основа на капитални трансакции**

#### **Член 28**

Реализацијата на плаќања и трансфер на средства, врз основа на капитални трансакции е слободна, доколку се работи за трансакција која е склучена, пријавена и регистрирана во согласност со овој закон и доколку се намирени сите обврски врз основа на даноци и придонеси спрема Република Македонија.

Како плаќање и трансфер на средства од став 1 на овој член се смета преносот на средства за реализација на капитални трансакции, за остварување на право на инвеститорот врз основа на учество во добивка или остаток на имот, по извршен стечај или ликвидација на правното лице во кое инвестирал.

Овластената банка не смее да го реализира налогот за плаќање во странство, односно да му овозможи на корисникот располагање со приливот од странство, ако е во спротивност со став 1 од овој член.

### **5.2. Едностран трансфер на имот**

#### **Внесување и изнесување на ефективни пари, чекови и монетарно злато**

#### **Член 29**

Владата на Република Македонија ги пропишува условите и висината на износот на ефективни домашни и странски пари, чекови и монетарно злато кои можат да се внесуваат во Република Македонија или изнесуваат од Република Македонија.

Резидентите и нерезидентите при преминот на државната граница должни се износот на ефективни домашни и странски пари, чекови и монетарно злато кои ги внесуваат или изнесуваат, да го пријават кај надлежните царински органи.

#### **Пренос на хартии од вредност**

#### **Член 30**

Пренос на хартии од вредност во странство или од странство се врши преку овластена банка.

По исклучок одредбите од став 1 на овој член не се применуваат кога се врши привремен пренос на хартии од вредност во и од Република Македонија со цел остварување на правата кои произлегуваат од хартијата од вредност. За ваквиот трансфер е потребна претходна пријава кај Народната банка на Република Македонија.

Пренос на хартии од вредност во странство чиј имател е резидент може да се врши заради:

- 1) остварување на правата кои произлегуваат од хартија од вредност;
- 2) пренос на правата од хартија од вредност на нерезидентот;
- 3) чување на странски хартии од вредност или хартии од вредност кои во странство ги издал резидент, кај лице кое е овластено за вршење на такви работи во странство;
- 4) чување на домашни хартии од вредност во странство кои ги издал резидент и
- 5) давање на домашни хартии од вредност во странство како залог.

### **6. ПАЗАР НА СТРАНКИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА И КУРС НА ДЕНАРОТ**

#### **Пазар на странски платежни средства**

#### **Член 31**

Пазарот на странски платежни средства (во натамошниот текст: девизен пазар), според овој закон, ги опфаќа сите трансакции на купување и продавање на странски платежни средства во Република Македонија.

Овластените банки склучуваат трансакции за купување и продавање на странски платежни средства во свое име и за своја сметка, како и во свое име и за туѓа сметка.

Другите субјекти можат да склучуваат трансакции за купување и продавање на странски платежни средства во свое име и за своја сметка само со субјекти кои за вршење на такви работи претходно добиле одобрение од Народната банка на Република Македонија.

Резидентите кои не се овластени банки и менувачници на девизниот пазар купуваат странски платежни средства за плаќање во странство и продаваат странски платежни средства врз основа на наплати од странство.

Резидентите физички лица можат на пазарот да купуваат и продаваат странски платежни средства и за други цели.

Резидентите, кои не се физички лица, не смеат за вршење на својата дејност да купуваат или продаваат странски платежни средства од менувачници.

Народната банка на Република Македонија го пропишува начинот и условите под кои се врши купување и продавање на странски платежни средства во Република Македонија.

#### **Термински трансакции**

#### **Член 32**

На девизниот пазар може да се вршат и термински трансакции.

Под термински трансакции се подразбира купување и продажба на девизи, кога рокот на исполнување на обврските е подолг од два работни дена, сметајќи од денот на склучувањето на трансакцијата.

#### **Формирање на курсот на девизниот пазар**

#### **Член 33**

Курсот на девизниот пазар се формира слободно.

#### **Учество на Народната банка на Република Македонија на девизниот пазар**

#### **Член 34**

Народната банка на Република Македонија на девизниот пазар учествува заради остварување на целите утврдени со монетарната и девизната политика.

#### **Член 35**

Средните курсеви на Народната банка на Република Македонија се користат за книговодствено искажување на побарувањата и обврските изразени во странски платежни средства согласно со прописите за сметководствено работење и за потребите на платниот биланс.

За потребите на царинење на увозот се користи средниот курс од курсната листа која Народната банка на Република Македонија ја утврдува во последниот работен ден од последниот месец.

#### **Менувачко работење**

#### **Член 36**

Под менувачко работење се подразбираат работи на купување и продавање на ефективни странски пари и чекови деноминирани и исплативи во странска валута.

Менувачко работење вршат резиденти кои од Народната банка на Република Македонија имаат добиено овластување.

Народната банка на Република Македонија ги пропишува условите и начинот за добивање на дозвола и вршење на менувачки работи.

### **7. ПОСЕБНИ МЕРКИ**

#### **Посебни мерки на Народната банка на Република Македонија**

#### **Член 37**

Во случај на опасност од позначителни нарушувања во билансот на плаќања и од нарушување на стабилноста на финансискиот систем, Народната банка



на Република Македонија може да воведо посебни заштитни мерки. За воведувањето на заштитните мерки Народната банка на Република Македонија треба да добие претходно согласност од Владата на Република Македонија.

Заштитните мерки од став 1 на овој член не смеат да се применуваат подолго од шест месеци.

По исклучок од став 2 на овој член Народната банка на Република Македонија може да го продолжи рокот на примената на заштитните мерки врз основа на претходно добиено мислење од Владата на Република Македонија.

Народната банка на Република Македонија или Владата на Република Македонија заради спроведување на санкции на Организацијата на обединетите нации или другите меѓународни организации чија членка е Република Македонија, можат да воведат и други заштитни мерки.

Во случај на намалување на бруто девизните резерви за 5% во период од десет последователни дена, Народната банка на Република Македонија може да определи рок во кој правните лица - резиденти, мораат девизите кои ги купиле на девизниот пазар да ги употребат за плаќање на своите обврски спрема странство или да ги продадат на овластената банка од која девизите се купени.

#### Член 38

Заштитните мерки на Народната банка на Република Македонија од член 37 на овој закон, кои се воведуваат во случај на опасност од нарушувања во билансот на плаќања и нарушување на стабилноста на финансискиот систем на Република Македонија, предизвикани од поголем одлив на капитал од Република Македонија се однесуваат на:

- состојбата на сметките на резидентите во странство или на нивните девизни сметки во Република Македонија;
- тргување со странски платежни средства, ако е вклучен резидент;
- давање позајмици и кредити од резиденти на нерезиденти, како и авансни плаќања од резиденти на нерезиденти или одложени плаќања од нерезиденти на резидентите;
- наплата на пристигнати и неплатени побарувања од нерезиденти;
- пренос на хартии од вредност, готовина, хартии од вредност и злато во и од Република Македонија и
- трансакции со хартии од вредност и злато меѓу резиденти и нерезиденти.

#### Член 39

Посебните мерки на Народната банка на Република Македонија од член 37 на овој закон, кои се воведуваат во случај на опасност од нарушувања во билансот на плаќање и нарушување на стабилноста на финансискиот систем на Република Македонија предизвикани од поголем прилив на капитал во Република Македонија се однесуваат на:

- состојбата на сметките на нерезидентите во Република Македонија;
- тргување со странски платежни средства, ако е вклучен резидент;
- земање позајмици и кредити на резиденти од нерезиденти, како и авансни наплати на резиденти од нерезиденти или одложување на плаќања од резиденти на нерезидентите;
- плаќање на пристигнати и неплатени обврски на резиденти спрема нерезиденти;
- пренос на хартии од вредност, готовина, хартии од вредност и злато во и од Република Македонија;
- трансакции со хартии од вредност и злато меѓу резиденти и нерезиденти и
- издавање на гаранции и/или слични емства и давање на залог и други видови обезбедувања во корист на нерезидент.

## 8. ИЗВЕСТУВАЊА

### 8.1. Начин на известување

#### Член 40

Субјектите (резиденти и нерезиденти), според овој закон се должни да известуваат, непосредно или посредно преку овластени банки, овластени учесници на пазарот на хартии од вредност, клириншко депотни друштва и царински органи.

Субјектите од став 1 на овој член се должни на Народната банка на Република Македонија и на Министерството за финансии да им овозможат увид во своите деловни книги и друга деловна документација, кога таков увид е потребен заради проверка на податоците.

Народната банка на Република Македонија, министерот за финансии и министерот за економија во рамките на своите овластувања го пропишуваат начинот и постапката на известување.

### 8.2. Известување за работа со хартии од вредност

#### Член 41

Овластениот учесник е должен до Народната банка на Република Македонија да известува за сите трансакции на резидентите со хартии од вредност во странство и на нерезидентите со хартии од вредност во Република Македонија.

Резидентите од член 13 издавачи на должнички хартии од вредност се должни до Народната банка на Република Македонија да доставуваат извештаи за издавањето и продажбата на овие хартии од вредност во странство.

### 8.3. Известување за кредитни трансакции

#### Член 42

Резидентите се должни да поднесуваат извештај за сите кредитни трансакции склучени со нерезиденти.

Народната банка на Република Македонија ги пропишува начинот и условите за поднесување на извештаи за склучените кредитни работи.

За потребите на известување, како кредитни работи според овој закон се сметаат и следниве трансакции меѓу резидентите и нерезидентите:

- 1) трансакции чиј предмет е купување или продажба, односно вршење на одредени услуги, ако плаќањето за стоката, односно на услугите врз основа на таквите работи, не се извршени во рок од 180 дена по доставувањето на стоката, односно понудата на услугата;
  - 2) трансакции чиј предмет е купување или продажба на стока, односно понуда на одредени услуги, ако плаќањето за стоката, односно услугите врз основа на таквите работи, се изврши во рок подолг од 180 дена пред доставувањето на стоката, односно услугата;
  - 3) давање и примање хипотеки и други форми на залог;
  - 4) купување на побарувања од правните односи меѓу резидентите, ако купувачот е нерезидент и
  - 5) купување на побарувања од правните односи меѓу нерезидентите, ако купувачот е резидент.
- За потребите на известувањето, Народната банка на Република Македонија може и други работи меѓу резидентите и нерезидентите кои според економската намена имаат карактер на кредитна трансакција, односно заем врз основа на договор за позајмување да ги утврди како кредитни трансакции.

## 9. НАДЗОР

#### Член 43

Надзорот за спроведување на овој закон и пропишаните донесени врз основа на него во рамките на своите надлежности го вршат: Народната банка на Република Македонија, Министерството за финансии, Министерството за економија и Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст: органи на надзор).



**Член 44**

Органите за надзор, според овој закон, се должни да соработуваат меѓусебно и по барање на некој надзорен орган, на другиот надзорен орган да му ги даде сите потребни информации и податоци кои на надзорниот орган му се потребни во постапката на извршување на задачите кои произлегуваат од надзорот.

Органите на надзорот се должни меѓусебно да се известуваат за неправилностите кои ги констатирале при вршењето на надзорот, ако наодите се значајни за работата на другите органи на надзорот.

Начинот и постапката на меѓусебното известување на органите од ставовите 1 и 2 од овој член го пропишува министерот за финансии.

**Член 45**

Народната банка на Република Македонија врши непосреден надзор над работењето на банките, штедилниците и менувачниците на кои им издала дозвола за работа.

Народната банка на Република Македонија врши посреден надзор и на другите резиденти врз основа на добиените известувања согласно со одредбите од членовите 40, 41 и 42 на овој закон.

За утврдените незаконитости и неправилности од извршениот надзор на резидентите од став 2 на овој член, Народната банка на Република Македонија презема соодветни мерки согласно закон.

**Член 46**

Инспекциски надзор врз работењето на резидентите кои не се банки, штедилници и менувачници со дозвола за работа, како и на нерезидентите, го врши Министерството за финансии - Државниот девизен инспекторат.

**Член 47**

Резидентите и нерезидентите од член 46 на овој закон се должни на девизиот инспектор (во натамошниот текст: инспектор) да му овозможат непречено вршење на инспекцискиот надзор, увид во работењето и на негово барање да му ја стават на располагање или достават целата потребна документација и податоци.

**Член 48**

Ако инспекторот при вршење на инспекцискиот надзор утврди кршење на законот или друг пропис, со решение ќе нареди да се отстранат незаконитостите и неправилностите во рокот кој ќе го определи.

**Член 49**

Ако субјектот во рокот кој го определи инспекторот со решението од член 48 на овој закон не ги отстрани утврдените незаконитости, односно неправилности или на барање не ја даде, односно достави документацијата, инспекторот ќе донесе решение со кое привремено ќе забрани вршење на определена дејност. Привремената забрана ќе важи до исполнување на обврска пропишана во решението.

Решението за привремена забрана на вршење на определена дејност, инспекторот го доставува на извршување до институцијата која во име на субјектот го врши платниот промет.

За субјектите кои вршат дејност без упис во трговскиот регистар, односно без одобрение од надлежен орган на управата, односно Народната банка на Република Македонија, инспекторот веднаш ќе донесе решение за привремена забрана на вршење на определена дејност и истото го доставува на извршување до Управата за јавни приходи.

**Член 50**

Против решенијата донесени врз основа на членовите 48 и 49 од овој закон дозволена е жалба до министерот за финансии во рок од осум дена од денот на приемот.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

**Член 51**

Ако при контролата инспекторот утврди кршење на закон или друг пропис, може привремено да ги одземе предметите со кои бил извршен прекршокот или кривичното дело, или кои биле наменети за извршување или настанале со извршување на кривичното дело или прекршокот.

За привремено одземените предмети инспекторот составува записник и издава потврда.

Видот и содржината на потврдата ги пропишува министерот за финансии.

Ефективните домашни и странски пари, чекови, монетарно злато и хартии од вредност, што се привремено одземен, се депонираат кај Народната банка на Република Македонија.

Министерот за финансии го пропишува начинот и постапката на депонирање и враќање на привремено одземените предмети од став 1 на овој член.

**Член 52**

Ефективните домашни и странски пари, чекови, монетарно злато и хартии од вредност, што се привремено одземен како предмети на прекршок или кривично дело, од страна на овластените органи по овој или друг закон, се депонираат кај Народната банка на Република Македонија.

Министерот за финансии го пропишува начинот и постапката на депонирање и издавање на привремено одземените предмети од став 1 на овој член.

**10. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ****Кривични дела****Член 53**

Одговорното лице, трговец-поединец и физичко лице (резиденти), кои со своето работење ќе ги повредат одредбите од овој закон, со употреба на девизи и други меѓународни мерила на вредност како валута на извршување на договорите меѓу резиденти, ќе се казни со казна затвор од три години до пет години.

**Член 54**

Одговорното лице во правното лице или трговец поединец кој на територијата на Република Македонија врши во свое име и за своја сметка, како и за друго лице (правно или физичко) наплата или исплата во ефективни странски пари спротивно на одредбите на овој закон ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.

**Член 55**

Одговорното лице во правното лице или трговец - поединец кој за друго правно лице или физичко лице продава или купува готовински странски платежни средства и чекови деноминирани и исплативи во странска валута без овластување од Народна Банка на Република Македонија ќе се казни со казна затвор од три месеци до три години.

**Прекршоци****Член 56**

Со парична казна од 250.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице, резидент или нерезидент, ако:

1) врши плаќање или наплата во девизи за извршување на договорите меѓу резиденти спротивно на овој закон (член 4 ставови 1, 4 и 5);

2) држи платежни средства или девизни влогови кај институции кои немаат овластување согласно со Законот за банките (член 4 став 2);

3) директната инвестиција во странство претходно не ја пријавил во Министерството за економија (член 7 став 2);

4) не го пријави вложувањето и сите натамошни измени на вложувањето во Министерството за економија.

мија во утврдениот рок од склучувањето на капиталната трансакција која е правна основа за стекнување на директната инвестиција во странство (член 7 став 3);

5) не го пријави вложувањето и сите натамошни измени на вложувањето во Министерството за економија во утврдениот рок од склучувањето на капиталната трансакција која е правна основа за склучување на директна инвестиција во Република Македонија (член 8 став 2);

6) изврши пренос на добивката и финансиските средства добиени со отуѓување и продажба на сопственички дел во директната инвестиција, како и пренос на остатокот од ликвидациона маса спротивно на овој закон (член 9);

7) вложува во недвижност во странство спротивно на овој закон (член 11 став 1);

8) вложувањето во недвижности во странство, односно за измените на истото, не го пријави во Министерството за финансии во утврдениот рок со овој закон (член 11 став 3);

9) вложувањето во недвижности во Република Македонија, односно за измените на истото, не го пријави во Министерството за финансии во рокот утврден со овој закон (член 12 став 2);

10) издавањето и воведувањето домашни хартии од вредност во странство претходно не го пријави кај Комисијата за хартии од вредност (член 13 став 1);

11) издава и воведува хартии од вредност и документи за удел во резидентни инвестициони фондови во странство без добиено одобрение од Комисијата за хартии од вредност (член 13 став 2);

12) уписот, уплатувањето и тргувањето со хартии од вредност во странство не го врши преку овластен учесник (член 14 став 1);

13) за извршените вложувања на резидентот во хартии од вредност во странство, како и измена на овие вложувања и нивно отуѓување редовно не доставува извештај до Народната банка на Република Македонија (член 14 став 2);

14) резидентите, освен овластените банки, купуваат хартии од вредност во странство спротивно на одредбите од овој закон (член 14 став 3);

15) овластените банки купуваат и продаваат хартии од вредност во странство во туѓо име и за туѓа сметка или во свое име и за туѓа сметка (член 14 ставите 4, 5 и 6);

16) издава и воведува странски хартии од вредност во Република Македонија без одобрение од Комисијата за хартии од вредност (член 15 став 1);

17) издава и воведува странски должнички хартии од вредност со рок на пристигнување над три години во Република Македонија (член 15 став 3);

18) уписот, уплатувањето и тргувањето со хартии од вредност во Република Македонија не го врши преку овластен учесник (член 16 став 1);

19) за вложувањата на нерезидентите во хартии од вредност во Република Македонија и измените на истите, вклучувајќи и нивно отуѓување, не доставува редовно извештај до Народната банка на Република Македонија согласно со овој закон (член 16 став 2);

20) за трансакциите во странство со документи за удели на инвестиционите фондови кои се резиденти не постапува согласно со одредбите од членовите 13 и 14 на овој закон (член 18);

21) за трансакциите со документи за удели на инвестиционите фондови кои се нерезиденти не постапува согласно со одредбите од членовите 15 и 16 на овој закон (член 19);

22) кредитните работи со странство ги врши спротивно на начинот пропишан со овој закон (член 20);

23) на резидент му одобрува кредити во девизи спротивно на одредбите од овој закон (член 21 став 1);

24) склучува кредитни работи во девизи спротивно на условите утврдени од страна на Народната банка на Република Македонија (член 21 став 2);

25) резидент отвора и има сметки во странство спротивно на условите од овој закон (член 23);

26) отвора и води сметки на нерезиденти во странска валута и во денари во спротивност со одредбите од овој закон (член 24 став 1);

27) при отворање на сметката не го утврди идентитетот на нерезидентот (член 24 став 2);

28) врши трансфер врз основа на склучени договори за осигурување на живот и осигурување на кредити во спротивност со законските прописи (член 25);

29) платниот промет со странство го вршат спротивно на начинот утврден од Народната банка на Република Македонија (член 26);

30) врши плаќање и наплата на ефективни странски пари во трансакции со нерезиденти спротивно на начинот и условите пропишани од Народната банка на Република Македонија (член 27);

31) врши плаќање и трансфер на средства врз основа на капитални трансакции во спротивност со одредбите од овој закон (член 28);

32) внесува или изнесува ефективни домашни и странски пари, чекови и монетарно злато спротивно на условите утврдени од Владата на Република Македонија (член 29);

33) врши трансфер на хартии од вредност во странство надвор од случаите утврдени со овој закон (член 30);

34) врши трансакции на купување и продавање на странски платежни средства со субјекти кои за вршење на такви работи немаат добиено одобрение од Народната банка на Република Македонија (член 31 став 3);

35) купува и продава странски платежни средства на девизиониот пазар спротивно на одредбите од овој закон (член 31 став 4);

36) за вршењето на својата дејност купува или продава странски платежни средства од менувачница спротивно на овој закон (член 31 став 6);

37) употребата на средните курсеви од курсната листа на Народната банка на Република Македонија е во спротивност со одредбите од овој закон (член 35 став 1);

38) при царинењето на увозот не се користи курсната листа на Народната банка на Република Македонија согласно со овој закон (член 35 став 2);

39) врши менувачки работи без добиено овластување од Народната банка на Република Македонија (член 36 став 2);

40) врши менувачки работи спротивно на начинот и условите пропишани од Народната банка на Република Македонија (член 36 став 3);

41) не известува за сите трансакции согласно со овој закон (член 40);

42) не известува за сите трансакции со хартии од вредност во странство (член 41);

43) не известува за сите кредитни трансакции согласно со овој закон (член 42);

44) не овозможува непречено вршење на инспекцискиот надзор, увид во работењето и на негово барање не му ја става на располагање или доставува целата потребна документација или податоци (член 47) и

45) не го изврши решението на инспекторот (членови 48, 49).

Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок и одговорното лице во правното лице за прекршокот од став 1 на овој член.

Со парична казна од 40.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок и физичкото лице, резидент и нерезидент, кое ќе направи прекршок од став 1 на овој член.

#### Член 57

За сторените прекршоци од член 56 на овој закон, покрај паричната казна може да се изрече и мерка за безбедност забрана на вршење на определена дејност и тоа:

- за правното лице од една година до пет години и
- за физичкото лице од шест месеци до една година.

За сторените прекршоци од член 56 на овој закон, покрај паричната казна ќе се изрече и мерка за безбедност одземање на предметите со кои бил извршен прекршокот или кои биле наменети за извршување на прекршокот или што настанале со извршување на прекршокот.

За сторениот прекршок од член 56 став 1 точки 31 и 32 на овој закон ќе се изрече мерка за безбедност одземање на превозното средство ако неговите тајни, односно скриени места биле користени за сокривање на предметот на прекршокот и ако вредноста на предметот на прекршокот е поголема од една третина од царинската основица на превозното, односно преносното средство.

По исклучок на став 2 од овој член може да се изврши делумно одземање на предмети што се употребени, што биле наменети или што настанале со извршувањето на прекршокот, ако мотивите или другите околности под кои прекршокот е извршен укажуваат дека не е оправдано предметот да се одземе во целост.

#### Член 58

Постапката за прекршоците од овој закон не може да се поведе ниту да се води ако поминат две години од денот на сторување на прекршокот.

Застарувањето се прекинува со секое процесно дејствие што се презема заради гонење на сторителот на прекршокот.

По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече.

Застарувањето на прекршочното гонење настапува во секој случај по изминувањето на четири години од денот на сторувањето на прекршокот.

### 11. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

#### Член 59

Одредбите на член 4 став 4 од овој закон влегуваат во сила од 1 јануари 2004 година.

По истекот на првата етапа од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европската унија, одредбите на член 11 став 1, член 13 став 2, член 14 ставови 3, 4, 5, 6, 7 и 8 и член 15 став 3 од овој закон, ќе престанат да важат.

Во случај на различни форми на поврзување и спојување на Македонската берза за долгорочни хартии од вредност со други странски берзи, одредбите на член 14 ставови 3, 4, 5, 6 и 7 од овој закон нема да се однесуваат за вложувањата на резидентите во хартии од вредност на тие берзи.

По истекот на втората етапа од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европската унија, одредбата на член 23 став 2 од овој закон ќе престане да важи.

### 12. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 60

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 61

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" број 30/93 и 54/2000) и Законот за кредитни односи со странство ("Службен весник на Република Македонија" број 31/93 и 41/96).

#### Член 62

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе отпочне да се применува од 1 октомври 2001 година.

### 736.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

## У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС

Се прогласува Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 април 2001 година.

Бр. 07-1535/1  
25 април 2001 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

Потпретседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Томислав Стојановски, с.р.**

## ЗАКОН ЗА ПОДАТОЦИТЕ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК И ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со овој закон се уредува и регулира електронското работење кое вклучува употреба на информатичка и телекомуникациона технологија и употреба на податоци во електронски облик и електронски потпис и во судски, управни постапки и во платниот промет, освен ако поинаку не е предвидено со закон.

#### Член 2

Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. Податоци во електронски облик се податоци кои се формирани или чувани на електронски начин.

2. Електронска порака е низа на податоци кои се пратени или примени по електронски пат кое, пред се, вклучува и електронско разменување на податоци и електронска пошта.

3. Електронски потпис подразбира низа на податоци во електронски облик кои се содржани или се логично поврзани со други податоци во електронски облик и е наменет за утврдување на автентичност на податоците и за утврдување на идентитетот на потписникот.

4. Општо прифатен електронски потпис е електронски потпис ако:

а) исклучиво и единствено е поврзан со потписникот;

б) може од него со сигурност да се утврди потписникот;

в) е креиран со употреба на податоци и средства за општо прифатено електронско потпишување кои се во целосна контрола на потпишувачот и

г) е поврзан со податоци на кои се однесува, на начин што овозможува утврдување на секоја подоцнежна промена на тие податоци на кои се однесува потписот или промена на логичната поврзаност на самите податоци.

5. Временски жиг е електронски потпишана потврда од страна на издавачот на сертификати, за одредена содржина на податоци во точно одредено време и датум.

6. Испраќач на електронска порака е лице кое испраќа или во негово име се испраќа електронска порака.

7. Адреса на електронска порака значи место или лице на кое испраќачот сакал да ја испрати пораката.

8. Примач на електронска порака е лице кое ја примило пораката.

9. Посредник на електронска порака е лице кое за друго лице праќа, прима или чува електронски пораки, односно обезбедува други услуги поврзани со електронски пораки.

10. Потписник е лице кое во свое име или во име за друго правно или физичко лице кое го застапува, направи електронски потпис, односно се потпише.

11. Информационен систем е систем кој се користи за составување, праќање, примање, чување или друга обработка на електронски податоци.

12. Податоци за електронско потпишување се единствени податоци користени при креирање на електронскиот потпис како, на пример, кодови или приватни криптографски клучеви.

13. Средство за електронско потпишување е конфигурирана програмска или машинска опрема која се користи за оформување на електронски потпис.

14. Средство за општо прифатено електронско потпишување е: средство со кое се обезбедува единствени, сигурни и доверливи податоци за електронско потпишување; да не може во разумно време и со разумни средства од податоците за проверка на електронскиот потпис да се добијат податоци за електронско потпишување; електронскиот потпис да биде заштитен од фалсификување со употреба на моментално достапната технологија и потписникот да може сигурно да ги зачува податоците за електронско потпишување од неовластен пристап.

15. Податоци за проверка на електронски потпис се единствени податоци користени при проверка на електронскиот потпис како, на пример, кодови или јавни криптографски клучеви.

16. Средство за проверка на електронски потпис е конфигурирана програмска или машинска опрема која се користи за проверка на електронски потпис.

17. Сертификат е потврда во електронски облик со кој се потврдува врската меѓу податоците за проверка на електронски потпис со одредено лице, носителот на сертификатот и идентитетот на тоа лице.

18. Квалификуван сертификат е сертификат кој содржи име или назив и држава на живеалиштето, односно седиштето на издавачот; име или назив, односно псевдоним на носителот или назив, односно псевдоним на информатичкиот систем со назнака на носителот; податоци за проверка на електронскиот потпис кои се поврзани со податоците за електронско потпишување; почеток и крај на важењето на сертификатот; идентификационен број на сертификатот; општо прифатениот електронски потпис на издавачот и евентуалните ограничувања за употреба на сертификатот и

19. Издавач е физичко или правно лице кое издава сертификати или обезбедува други услуги поврзани со сертификати, односно електронски потписи.

#### Член 3

(1) Ако поинаку не е договорено, одредбите од овој закон со исклучок на одредбите од членовите 4 и 12 не важат за затворени системи кои во целост се уредуваат со писмени спогодби меѓу познат број на договорни странки.

(2) Правните или физичките лица можат односите во врска со податоците на електронски облик, електронските пораки и електронскиот потпис да ги уредат поинаку отколку што е определено со овој закон, ако од одделна одредба на овој закон или од нејзината смисла не произлегува нешто друго.

#### Член 4

Податок во електронски облик не може да се одбие или да не се прифати како доказ само за тоа што е во електронски облик.

## II. ПОДАТОЦИ И ПОРАКИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИ ОБЛИК

#### Член 5

Примачот секоја примена електронска порака ја смета за посебна, освен во случај кога електронската порака е дуплирана или мултиплицирана и примачот знае или може да знае дека се работи за истата порака.

#### Член 6

Ако поинаку не е договорено за време на праќање на електронската порака се смета моментот кога таа влегува во информативен систем кој е надвор од контрола на испраќачот, односно на лицето кое ја праќа пораката во име на испраќачот.

#### Член 7

(1) Ако поинаку не е договорено за време на прием на електронска порака се смета времето кога таа влегла во информативниот систем на примачот.

(2) Ако примачот одредил информативен систем за примање на електронски пораки во тој случај по исклучок на одредбата од став (1) на овој член, за време на прием на електронска порака се смета времето кога електронската порака влегла во одредениот за тоа информативниот систем или ако електронската порака е пратена на друг информативен систем за време на прием на електронска порака се смета времето кога електронската порака е преземена од примачот.

#### Член 8

Ако поинаку не е договорено за место на испраќање на електронската порака се смета местото каде што испраќачот има седиште или место на живеење, односно пребивалиште во време на испраќање на пораката.

#### Член 9

Ако поинаку не е договорено за место на прием на електронската порака се смета местото каде што е седиштето на примачот или местото на постојаното живеалиште, односно пребивалиште на примачот во време на примање на пораката.

#### Член 10

(1) Ако со закон или друг пропис е предвидено дека одредени документи, записи или податоци треба да се зачуваат, тоа може да се направи и на електронски начин под следниве услови:

а) податоците содржани во електронскиот документ или запис, да се достапни и да се на располагање за подоцнежна употреба;

б) да се зачувани во облик во кој биле формирани, пратени или примени или во облик кој точно ја претставува формираната, пратената или примената информација;

в) да е сочувана на начин кој овозможува идентификација на местото и времето од каде што е пратена, односно примена електронската порака и

г) да се употребува технологија и постапки кои оневозможуваат промена или бришење на податоците, а доколку тоа се случи да биде лесно воочливо.

(2) Обврската за чување на документи, записи или податоци од став (1) на овој член не се однесува на податоци чија единствена цел е да овозможат прием или испраќање на електронската порака (комуникациони податоци).

(3) Ако со закон или друг пропис се бара одредени податоци да се презентираат или зачуваат во оригинал овој услов е исполнет од податоците во електронски облик во случај кога ги исполнуваат условите од став (1) на овој член.

#### Член 11

(1) Ако со закон или друг пропис се бара информацијата да биде во писмена форма овој услов е исполнет кога од податоци во електронски облик ако пода-

тоците содржани во електронскиот документ или запис се достапни и се на располагање за подоцнежна употреба.

(2) Одредбите од став (1) на овој член не се однесуваат за акти кои задолжително се заверуваат пред суд или нотар.

### III. ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС

#### Член 12

Електронскиот потпис не може да се оспори или да се одбие како доказ само поради тоа што:

- 1) е во електронски облик или
- 2) ако за истиот нема квалификуван сертификат или
- 3) ако сертификатот не е издаден од акредитиран издавач или
- 4) не е формиран на средства за општо прифатливо електронско потпишување.

#### Член 13

(1) Општо прифатлив електронски потпис со квалификуван сертификат даден во врска со електронски податоци е изедначен со своерачен потпис и затоа има еднаква важност и сила на доказ, како и своерачниот потпис даден во врска со хартиени документи.

(2) Електронскиот потпис не важи таму каде што се бара своерачен потпис пред нотар или суд.

#### Член 14

Лицата кои чуваат документи кои се електронски потпишани со употреба на податоци и средства за електронско потпишување се должни да ги чуваат и комплементарните податоци и средства за проверка на електронскиот потпис исто толку долго колку што се чува и документот.

#### Член 15

Забранета е употребата на податоци и средства за електронско потпишување без согласност на потписникот или носителот на сертификатот кои се однесуваат на наведените податоците и средства.

#### Член 16

(1) Издавачот е должен најмалку 30 дена пред почетокот на својата дејност да се регистрира во Министерството за финансии.

(2) Издавачот е должен да донесе правила кои треба да бидат усогласени со законот и сите подзаконски акти.

(3) При регистрација во Министерството за финансии издавачот ги доставува правилата, како и секоја измена на истите.

(4) Издавачот е должен доследно да ги спроведува своите правила.

(5) Министерот за финансии ги пропишува начинот и постапката за регистрација на издавачи, како и содржината на правилата на издавачот.

#### Член 17

(1) Издавачот е должен во рок од еден ден да го извести Министерството за финансии ако поради некои околности не може или е спречен да работи согласно со закон, подзаконски акти и своите правила.

(2) Издавачот е должен во рок од еден ден да го извести Министерството за финансии за можен стечај или ликвидација.

#### Член 18

(1) Издавачот е должен во рок од два дена да ги поништи сите сертификати пред истекот на нивната важност во согласност со своите правила со кои се предвидува поништување на сертификат, но секогаш во случаи ако:

- а) тоа го бара носителот на сертификатот или
- б) издавачот утврди дека носителот на сертификатот умрел или ја изгубил деловната способност или

престанал да постои или ако се промениле околностите кои битно влијаат на полна важност на сертификатот или

в) податоците во сертификатот се погрешни или сертификатот е издаден врз основа на погрешни податоци или

г) податоците за проверка на електронскиот потпис или информациониот систем на издавачот се загрозувани на начин кој влијае на сигурност на сертификатот или

д) податоците за електронско потпишување или информациониот систем на носителот на сертификатот се загрозувани на начин кој влијае на сигурноста на електронското потпишување или

ѓ) издавачот престанал со дејноста или истата му е забранета и неговата дејност не ја преземал друг издавач или

е) сертификатот треба да се поништи со одлука на суд или друг надлежен орган.

(2) Издавачот е должен во своите правила да предвиди дали, каде и како ќе го врши известувањето за издавање или поништување на сертификат.

(3) Издавачот е должен да го извести носителот на сертификатот за поништувањето на истиот без оглед на тоа што е утврдено со неговите правила. Податоците за поништувањето на сертификатот издавачот е должен да ги даде и на трето лице ако тоа го бара третото лице или да го објави ако води регистар на поништени сертификати.

#### Член 19

Министерството за финансии е должно да обезбеди поништување на сертификатите на издавачите кои престанале со работа или на кои им е забрането работењето ако тоа претходно самите не го направиле или ако дејноста на издавачот не ја презел друг издавач.

#### Член 20

(1) Носителот на сертификатот е должен податоците и средствата за електронско потпишување да ги чува како добар домаќин и да ги употребува во согласност со овој закон и подзаконските акти и да го спречи секој неовластен пристап до тие податоци и средства.

(2) Носителот на сертификатот е должен да побара поништување на својот сертификат ако неговите податоци за електронско потпишување или неговиот информатички систем се изгубени или загрозувани на начин кој влијае на сигурноста на формирање на електронскиот потпис или ако постои можност за злоупотреба или ако дошло до промена на податоците наведени во сертификатот.

#### Член 21

Ако сертификатот во себе содржи и податоци за трето лице кое не е носител на сертификатот, третото лице може да бара поништување на сертификатот од причини дадени во став (2) на член 20 од овој закон.

#### Член 22

(1) Поништување на сертификатот меѓу носителот на сертификатот и издавачот има правно дејство од моментот кога сертификатот е поништен.

(2) Поништувањето на сертификатот меѓу трето лице и издавачот има правно дејство од моментот кога издавачот ќе го објави поништувањето или ако поништувањето не е објавено од моментот кога третото лице ќе дознае за поништувањето.

(3) При поништувањето на сертификатот мора да се наведе точното време и датумот на поништување.

(4) Поништувањето секогаш важи од моментот на поништување па во иднина. Забрането е ретроактивно поништување на сертификат.

#### Член 23

Издавачот мора да ја чува најмалку пет години: (а) документацијата за преземените мерки на безбедност согласно со овој закон и подзаконските акти и

(б) документацијата за сите издадени и поништени сертификати и тоа на начин кој ќе обезбеди податоците од оваа документација да бидат секогаш достапни и нивната автентичност и промените во истите да може секогаш да се провери.

#### Член 24

(1) Издавачот е должен пред да престане со вршење на дејноста да го извести Министерството за финансии и носителите на издадените сертификати и да ги обезбеди сите права и обврски околу издадените сертификати да бидат преземени од друг издавач или да ги поништи сите важечки сертификати.

(2) Издавачот е должен целокупната документација да ја предаде на друг издавач кој ќе ги преземе сите права и обврски во врска со издадените сертификати, а ако таков нема тогаш истата е должен да ја предаде на Министерството за финансии.

#### Член 25

(1) Од квалификуваниот сертификат задолжително мора да може да се утврди:

- а) дека се работи за квалификуван сертификат;
  - б) име или назив и држава на живеалиште, односно седиште на издавачот;
  - в) име или назив, односно псевдоним на носителот или назив, односно псевдоним на информатичкиот систем со назнака на носителот под чија контрола е истиот, со задолжителна ознака дека се работи за псевдоним;
  - г) дополнителни податоци за носителот на сертификатот кои се пропишани за намената за која сертификатот ќе се употребува;
  - д) податоци за проверка на електронскиот потпис кои се поврзани со податоците за електронско потпишување кои се под надзор на носителот на сертификатот;
  - ѓ) почеток и крај на важност на сертификатот;
  - е) идентификационен број на сертификатот;
  - ж) општо прифатениот електронски потпис на издавачот;
  - з) евентуални ограничувања за употребата на сертификатот и
  - с) евентуални ограничувања на износот на трансакциите кои можат да се вршат со сертификатот.
- (2) Ако поинаку не е договорено на квалификуваниот сертификат не смее да има никакви други податоци.

#### Член 26

Издавачот кој издава квалификувани сертификати е должен услугите да ги дава стручно и совесно.

#### Член 27

(1) Издавачот кој издава квалификувани сертификати е должен да води регистар на поништени сертификати кој регистар треба да го содржи најмалку идентификациониот број на поништениот сертификат за да може со сигурност да се утврди кој е поништениот сертификат.

(2) Регистарот не смее да содржи податоци за причините на поништувањето или било кои други податоци кои не се содржани во сертификатот, освен датумот и времето на поништување.

(3) Издавачот е должен регистарот да го потпише со својот општо прифатен електронски потпис за кој има квалификуван сертификат кој е најмалку подеднакво сигурен, како и сертификатите кои се водат во регистарот.

(4) Издавачот е должен да обезбеди можност за моментално и сигурно поништување на квалификуван сертификат, како и можност за прецизно одредување на моментот на издавање и поништување на квалификуваниот сертификат.

(5) Издавачот кој издава квалификуван сертификат и престане со дејноста согласно со овој закон е должен да обезбеди друг издавач кој издава квалифи-

кувани сертификати да го преземе водењето на поништените квалификувани сертификати во својот регистар.

(6) Ако издавачот не обезбеди преземање на водењето на поништените квалификувани сертификати тогаш тоа ќе го направи Министерството за финансии на трошок на издавачот.

#### Член 28

Издавачот кој издава квалификувани сертификати е должен да го утврди идентитетот и другите потребни податоци на носителот на сертификатот со лична карта или пасош и сите други потребни документи. За правните лица е потребна и регистрацијата на фирмата.

#### Член 29

(1) Издавачот кој издава квалификувани сертификати е должен да вработи кадар со потребно стручно знаење и искуство и да биде оспособен за вршење на оваа дејност и да работи и применува постапки кои се во согласност со општо прифатените светски стандарди.

(2) Министерот за финансии поблиску ќе ги пропише условите од став (1) на овој член.

#### Член 30

(1) Издавачот е должен да употребува системи и опрема која обезбедува техничка и криптографска сигурност и која ќе гарантира максимална безбедност и доверливост на податоците со стандардите на Европската унија и светските стандарди.

(2) Издавачот не смее да чува податоци за електронско потпишување.

(3) Издавачот е должен за чување на квалификувани сертификати да користи сигурни системи со кои:

- а) се овозможува да се провери автентичноста на сертификатот;
  - б) се обезбедува достапност на сертификатот само ако тоа претходно го дозволил носителот;
  - в) се овозможува само овластени лица да внесуваат нови податоци или да ги менуваат постојните и
  - г) се овозможува корисникот на едноставен начин да ги забележи промените кои можат да го загрозат исполнувањето на претходните услови.
- (4) Министерот за финансии подетално ќе ја пропише потребната опрема и систем за чување на квалификуваниот сертификат.

#### Член 31

(1) Издавачот кој издава квалификувани сертификати е должен да биде осигуран од евентуална штета која тој може да ја предизвика.

(2) Министерот за финансии ќе го пропише најнискиот износ на осигурување.

#### Член 32

(1) Издавачот кој издава квалификувани сертификати е должен да ги чува сите релевантни податоци за сите издадени квалификувани сертификати со цел истите да може да се употребуваат во евентуални судски, управни и други постапки.

(2) Сите релевантни податоци издавачот кој издава квалификувани сертификати е должен да ги чува онолку време колку што се чуваат податоците кои биле потпишани со електронски потпис на кој се однесува квалификуваниот сертификат, но најмалку пет години од издавањето на квалификуваниот сертификат.

(3) За релевантни податоци од квалификуваниот сертификат се сметаат особено:

- а) податоците за начинот на проверка на идентитетот на носителот на сертификатот;
- б) времето, датумот и начинот на издавање на сертификатот;
- в) причините, времето, датумот и начинот на поништување на сертификатот;
- г) време на важење на сертификатот и

д) сите пораки кои се поврзани со важноста на сертификатот разменети меѓу издавачот и носителот на сертификатот.

(4) Податоците од став (3) на овој член можат да се чуваат и на електронски начин.

#### Член 33

(1) Издавачот мора пред издавање на сертификатот и склучување на договорот да го извести лицето на кое ќе му издаде сертификат за сите околности на издавање на сертификатот.

(2) Известувањето задолжително ги содржи следниве информации:

а) прецизен извадок од законските одредби и своите правила и други услови кои се однесуваат на користење на сертификатот;

б) за можните ограничувања на примената на сертификатот;

в) за постоење на можноста за акредитација;

г) за постапките за спогодбено решавање на споровите и постапката за жалба;

д) за мерките на претпазливост кои мора да ги спроведува сопственикот на сертификатот и

ѓ) предупредување дека по истекот на одреден период податоците кои веќе еднаш се потпишани треба повторно да се потпишат.

(3) Сите информации треба јасно и разбирливо да се напишани и задолжително се даваат во писмена форма на медиум кој обезбедува трајност и непроменливост на податоците.

(4) Издавачот е должен на трети лица да им обезбеди пристап до овие информации.

#### Член 34

(1) Министерството за финансии води регистар на издавачи на сертификати во Република Македонија.

(2) Издавачите од странство можат да се регистрираат во Министерството за финансии под услов нивните сертификати да се признаат во Република Македонија.

(3) Регистарот се потпишува со општо прифатлив електронски потпис чиј квалификуван сертификат се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

#### Член 35

(1) Средствата за општо прифатливо електронско потпишување треба да го обезбедат следново:

а) податоците за електронско потпишување да се единствени сигурни и доверливи;

б) да не може во разумно време и со разумни средства од податоците за проверка на електронскиот потпис да се добијат податоците за електронско потпишување;

в) електронскиот потпис да биде заштитен од фалсификување со употреба на моментално достапната технологија и;

г) потписникот да може сигурно да ги сочува податоците за електронско потпишување од неовластен пристап.

(2) Овие средства не смее да ги променат податоците кои се потпишуваат или да го спречат потписникот да ги види податоците кои ги потпишува.

(3) Министерот за финансии поблиску ќе ги пропише условите кои треба да ги исполнуваат средствата за електронско потпишување согласно со овој член.

#### Член 36

(1) За време на процесот на проверка на општо прифатениот електронски потпис задолжително треба да се обезбеди:

а) податоците кои се употребуваат за проверка на електронскиот потпис да се исти со податоците кои корисникот ги гледа;

б) потписот да се провери на сигурен начин, а резултатот од оваа проверка и идентитетот на носителот на сертификатот правилно да се прикажат на корисникот;

в) корисникот да може на сигурен начин да ја провери содржината на потпишаните податоци;

г) проверка на автентичноста и полноважноста на сертификатот во времето на проверка на електронскиот потпис;

д) јасно предупредување, ако сертификатот е издаден под псевдоним и

ѓ) сите промени кои влијаат на сигурноста на електронскиот потпис треба да се утврдат и прикажат.

(2) Министерот за финансии поблиску ќе ги пропише условите кои треба да ги исполнуваат средствата за проверка на електронскиот потпис од овој член.

#### Член 37

(1) Со издавање на квалификуван сертификат издавачот е одговорен спрема секое лице кое се повикува на квалификуван сертификат за:

а) точноста на сите податоци во сертификатот;

б) дека сертификатот ги содржи сите пропишани и договорени податоци;

в) дека носителот на сертификатот во време на издавање на истиот ги имал податоците за електронско потпишување кои се совпаѓаат со податоците за проверка на електронскиот потпис кои се назначени во сертификатот;

г) за комплементарноста на податоците за електронско потпишување и проверка на електронскиот потпис, ако издавачот на носителот на сертификатот му ги дал тие податоци;

д) моментално поништување на сертификатот за колку постои причина за тоа и за објавување на поништувањето и

ѓ) исполнување на сите законски обврски.

(2) Издавачот може да ја ограничи употребата на сертификатот или висината на трансакцијата и тогаш одговара само во рамките на овие ограничувања, ако трети лица можеле да ги препознаат овие ограничувања.

(3) Издавачот е одговорен, освен ако не докаже дека штетата настанала без негова вина.

#### Член 38

Одредбите од овој закон кои се однесуваат на сертификатот и на квалификуваниот сертификат соодветно се однесуваат и на временскиот жиг.

#### Член 39

(1) Надзорот за спроведување на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон го врши Министерството за финансии.

(2) Работите на инспекцискиот надзор ги вршат инспектори.

#### Член 40

Со надзорот Министерството за финансии проверува особено дали:

а) условите од овој закон и сите подзаконски акти се содржат во правилниците на издавачот;

б) издавачот за цело време ги исполнува сите услови од овој закон и сите подзаконски акти, како и правилниците;

в) е запазена постапката при издавање на квалификуваните сертификати;

г) е запазена законитоста на издавање, чување и поништување на сертификатот и

д) е запазена законитоста на давањето на други услуги на издавачот.

#### Член 41

(1) Инспекторот за надзор има право:

а) да ја провери целата документација која е поврзана со дејноста на издавачот и

б) да ги провери неговите простории, информатички систем, мрежа, друга опрема, техничка документација итн., како и сигурносните мерки кои издавачот ги презема.



(2) Инспекторот има право да изврши увид во целокупната документација заради обезбедување докази или за точно утврдување на евентуална нерегуларност. Во исклучителни случаи инспекторот има право привремено да ја одземе документацијата за која задолжително треба да издаде потврда.

(3) Инспекторот е должен да ги чува како службена тајна сите податоци за сертификатите и личните податоци на носителот на сертификатот.

(4) Инспекторот со решение:

а) ја забранува употребата на неадекватни постапки и инфраструктура и му дава рок на издавачот во кој тој е должен да обезбеди адекватни постапки и инфраструктура или

б) делумно или во целост, привремено го забранува работењето на издавачот до отстранувањето на неадекватноста на постапките и инфраструктурата или

в) инспекторот привремено ја забранува дејноста на издавачот поради неисполнување на условите од овој закон и подзаконските акти, ако со претходните мерки не е можно или со истите не може да се очекува дека ќе се отстранат неправилностите или

г) ќе нареди поништување на некој или на сите сертификати издадени од издавачот, ако постои основано сомневање дека се работи за фалсификат.

(5) Против решение на инспекторот дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

(6) Жалбата од став (5) на овој член се доставува до надлежната Комисија на Владата на Република Македонија за решавање на управни работи во втор степен.

(7) Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

#### Член 42

Во случај на привремена забрана на дејноста издадените сертификати до денот на забраната остануваат во важност.

#### Член 43

(1) Издавач кој ќе докаже дека ги исполнува сите услови од овој закон и сите подзаконски акти може да бара запишување во регистарот на акредитирани издавачи.

(2) Издавачите од странство можат да бараат запишување во регистарот на акредитирани издавачи под услов нивните квалификувани сертификати да важат во Република Македонија.

(3) Издавачите кои се запишани во регистарот на акредитирани издавачи (акредитирани издавачи) можат да ја вршат својата дејност користејќи ја назнаката акредитиран издавач, која назнака можат да ја стават и во својот сертификат.

#### Член 44

(1) Функцијата на акредитацискиот орган ќе ја врши Министерството за финансии.

(2) Министерот за финансии ќе ги пропише начинот и постапката за акредитирање на издавачите, како и обликот и формата на знакот за акредитиран издавач.

#### Член 45

Акредитацискиот орган води јавен електронски регистар на акредитирните издавачи и го потпишува со општо прифатен електронски потпис чиј квалификуван сертификат се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

#### Член 46

(1) Акредитацискиот орган издава препораки и стандарди за работа на акредитирани издавачи.

(2) Акредитацискиот орган врши надзор и презема мерки кон акредитираните издавачи за да утврди дали:

а) условите од овој закон и сите подзаконски акти се содржат во правилниците на акредитирани издавачи;

б) акредитираниот издавач за цело време ги исполнува сите услови од овој закон и сите подзаконски акти, како и правилата на акредитирани издавачи;

в) е запазена постапката при издавање на квалификуваните сертификати;

г) е запазена законитоста при издавање, чување и поништување на сертификат и

д) е запазена законитоста при давањето на други услуги на акредитираниот издавач.

(3) Акредитацискиот орган може да препорача:

а) промени на правилата на акредитираниот издавач и

б) престанок на употреба на неадекватни постапки и инфраструктура.

(4) Ако акредитираниот издавач не постапи по препораките и мерките на акредитацискиот орган, тој со решение ќе го избрише од регистарот на акредитирани издавачи.

(5) Против решението на акредитацискиот орган дозволена е жалба во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

(6) Жалбата од став (5) на овој член се доставува до надлежната Комисија на Владата на Република Македонија за решавање на управни работи во втор степен.

(7) Решението на надлежната Комисија од став (6) на овој член донесено по жалбата е конечно.

#### Член 47

(1) Квалификувани сертификати издадени од издавачи со седиште во Европската унија се изедначени со домашните квалификувани сертификати.

(2) Квалификувани сертификати издадени од издавачи со седиште во трети земји се изедначени со домашните квалификувани сертификати под услов:

а) издавачот да ги исполнува условите од овој закон за квалификуван сертификат и да е доброволно акредитиран во Република Македонија или во Европската унија или

б) домашен издавач кој ги исполнува условите од овој закон за издавање на квалификуван сертификат, да гарантира за странскиот сертификат како да го издал самиот или

в) така да е договорено со билатерален или мултилатерален меѓународен договор меѓу Република Македонија и друга земја или меѓународна организација.

### V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

#### Член 48

Со парична казна од 200.000,00 до 300.000,00 денари ќе се казни за прекршок правното лице издавач ако:

1) не се регистрира во Министерството за финансии во утврдениот рок, не ги достави своите правила или истите не ги усогласи согласно со овој закон и подзаконските акти (член 16);

2) не го извести Министерството за финансии за околностите поради кои е спречен да работи согласно со овој закон (член 17);

3) поништувањето не го направи на начин, постапка или во случаи пропишани со овој закон или неговите правила (членови 18 и 21);

4) го поништи сертификатот ретроактивно (член 22 став 4);

5) не ја чува пропишаната документација согласно со овој закон (член 23).

6) не ги преземе потребните дејствија согласно со овој закон пред престанокот на извршувањето на својата дејност како издавач (член 24);

7) издаде квалификуван сертификат со содржина спротивна на одредбите од овој закон (член 25);

8) не води регистар за поништени квалификувани сертификати на начин согласно со овој закон (член 27);

9) при издавањето на квалификуван сертификат не постапи согласно со одредбите од овој закон (член 28);

10) при издавањето на квалификувани сертификати не ги обезбедил условите утврдени со одредбите од овој закон (членови 29, 30 и 31);

11) при чувањето на податоците за квалификуваните сертификати не постапува на начин утврден со овој закон (член 32);

12) не го извести идниот носител на квалификуван сертификат или трето лице за информациите утврдени согласно со овој закон (член 33).

13) продолжи со дејноста на издавање сертификати и после забраната за вршење на дејност (член 41);

14) го спречува инспекторот во вршењето на надзор и контрола согласно со овој закон (член 41) и

15) ја употребува насоката за акредитиран издавач, а не е акредитиран согласно со овој закон (член 43 став 3).

#### Член 49

Со парична казна од 200.000,00 до 300.000,00 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако:

1) податоците и средствата за електронско потпишување не ги чува или употребува согласно со овој закон (член 20 став 1);

2) не побара поништување на својот сертификат во случаи утврдени со овој закон (член 20 - став 2) и

3) употребува средства за електронско потпишување и проверка на електронски потпис кои не одговараат на условите утврдени во одредбите од членовите 35 и 36 на овој закон.

#### Член 50

Со парична казна од 40.000,00 до 50.000,00 денари ќе се казни одговорното лице на правното лице за прекршоците утврдени во членовите 48 и 49 од овој закон.

#### Член 51

Со парична казна од 40.000,00 до 50.000,00 денари ќе се казни за прекршок физичко лице издавач ако:

1) не ги чува и коплетарните податоци и средства за проверка на електронскиот потпис онолку време колку што го чува и документот кој е електронски потпишан со податоци средства за електронско потпишување (член 14);

2) не се регистрира во Министерството за финансии во утврдениот рок не ги достави своите правила или истите не ги усогласи согласно со овој закон и подзаконските акти (член 16);

3) не го извести Министерството за финансии за околностите поради кои е спречен да работи согласно со овој закон (член 17);

4) Поништувањето не го направи на начин, постапка или во случаи пропишани со овој закон или неговите правила (членови 18 и 21);

5) го поништи сертификатот ретроактивно (член 22 став 4);

6) не ја чува пропишаната документација согласно со овој закон (член 23);

7) не ги преземе потребните дејствија согласно со овој закон пред престанокот на извршувањето на својата дејност како издавач (член 24);

8) издаде квалификуван сертификат со содржина спротивна на одредбите од овој закон (член 25);

9) не води регистар за поништени квалификувани сертификати на начин согласно со овој закон (член 27);

10) при издавањето на квалификуван сертификат не постапи согласно со одредбите од овој закон (член 28);

11) при издавањето на квалификувани сертификати не ги обезбедил условите утврдени со одредбите од овој закон (членови 29, 30 и 31);

12) при чувањето на податоците за квалификуваните сертификати не постапува на начин утврден со овој закон (член 32);

13) не го извести идниот носител на квалификуван сертификат или трето лице за информациите утврдени согласно со овој закон (член 33);

14) продолжи со дејноста на издавање сертификати и после забраната за вршење на дејност (член 41);

15) го спречува инспекторот во вршењето на надзор и контрола согласно со овој закон (член 41) и

16) ја употребува насоката за акредитиран издавач, а не е акредитиран согласно со овој закон (член 43 став 3).

#### Член 52

Со парична казна од 40.000,00 до 50.000,00 денари ќе се казни за прекршок физичко лице ако:

1) податоците и средствата за електронско потпишување не ги чува или употребува согласно со овој закон (член 20 став 1);

2) не побара поништување на својот сертификат во случаи утврдени со овој закон (член 20 став 2);

3) употребува средства за електронско потпишување и проверка на електронски потпис кои не одговараат на условите утврдени во одредбите од членовите 35 и 36 на овој закон и

4) употребува податоци или средства за електронско потпишување спротивно од член 15 на овој закон.

### V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

#### Член 53

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

### 737.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

### УКАЗ

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 април 2001 година.

Бр. 07-1601/1  
25 април 2001 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски**, с.р.

Потпретседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Томислав Стојановски**, с.р.

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

#### Член 1

Во Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 63/2000), во наставот на член 6, зборот "вредноста" се заменува со зборот "вредност".

#### Член 2

Во членот 19 став (1) по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

"5. Број на акции;"

Досегашните точки 5 и 6 стануваат точки 6 и 7.

#### Член 3

Во членот 23 став (2) точката 5 се менува и гласи:  
"5. Начинот на издавање и на запишување на обврзниците."

## Член 4

Во членот 37 став (2) алинеја 6 зборовите: "благајнички записи и" се бришат.

## Член 5

Во членот 46 став (2), зборовите: "најмалку седум" се бришат и се додаваат зборовите: "и да го објави на веб страната на Берзата на македонски и англиски јазик, четиринаесет".

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:  
"(5) Содржината на податоците од ставот (2) на овој член што треба да се објават на веб страната на Берзата ја пропишува Комисијата."

Ставот (5) станува став (6).

## Член 6

По членот 46 се додава нов член 46-а, кој гласи:

## "Член 46-а

За познат купувач од член 44 на овој закон се смета физичко и правно лице кое е наведено во актот за издавање на хартии од вредност како купувач на емисијата.

Доколку во текот на реализацијата на емисијата дојде до промена на купувачот на емисијата, односно доколку наместо лицето наведено во одлуката, како купувач на хартиите од вредност се јави друго лице или емисијата се пренасочи за широката јавност, потребна е претходна согласност на Комисијата.

Кога емисијата е наменета за нов познат купувач, кон барањето за согласност се приложува измена на актот за издавање на хартии од вредност со наведувањето на новиот купувач на хартии од вредност.

Кога емисијата е наменета за широката јавност, кон барањето за согласност се приложува јавен повик за запишување и купување на хартии од вредност.

Доколку издавачот на хартиите од вредност не побара согласност од Комисијата, за промена на лицето на кое ќе ја пласира емисијата (познатиот купувач) или пренасочување кон јавна понуда, Комисијата донесува решение за поништување на емисијата за хартии од вредност."

## Член 7

Во членот 48 став (2) зборовите: "Лицата од став (1) на овој член, одговараат" се заменуваат со зборовите: "Одговорното лице на издавачот одговара".

## Член 8

Насловот на член 69 и членот 69 се бришат.

## Член 9

Во членот 72 ставот (1) се менува и гласи:  
"(1) Берза може да основаат домашни и странски правни и физички лица."  
Ставот (2) се брише.

## Член 10

Во членот 79 став (1) по алинејата 5 се додаваат две нови алинеи 6 и 7, кои гласат:

"-акти за утврдување на висината на надоместот за реализација на трансакциите на Берзата;  
- различни форми на поврзување и спојување на Берзата;"

Алинеите 6 и 7 стануваат алинеи 8 и 9.

## Член 11

Во членот 80, по ставот (1) се додаваат три нови ставови (2), (3) и (4), кои гласат:

"(2) Кон барањето за давање согласност за именување на директор на Берзата, се доставуваат следниве документи:

- кратка биографија за предложениот кандидат за директор;
- одлука на надлежниот орган за именување на предложениот кандидат за директор;
- уверение за неосудуваност од областа на финансите и да не е под истрага;

- уверение за стручна подготовка и
- програма за деловна и развојна политика на Берзата за наредните две години.

(3) Комисијата е должна да даде образложение во случај на недавање согласност на кандидатот предложен за директор на Берзата.

(4) Начинот и постапката на давањето согласност за именување на директор на Берзата ги пропишува Комисијата."

## Член 12

Во членот 82 ставот (2) се менува и гласи:  
"(2) Основачот на Берзата може да биде најмногу своите акции на било кое правно и физичко лице."  
Ставовите (3) и (4) се бришат.

## Член 13

Членот 83 се менува и гласи:  
"(1) Учеството на поединечен основач во основната главнина на Берзата може да биде најмногу до 10% од износот на акциите со право на управување со Берзата.  
(2) Основачите на Берзата треба да ги прифатат актот за основање на Берзата и нејзиниот статут."

## Член 14

Во членот 104 став (2) зборовите: "-основачи и членки на Берзата" се бришат.

## Член 15

Во членот 110, се додаваат три нова става (2), (3) и (4), кои гласат:

"(2) Кон барањето за давање согласност за именување на директор на брокерската куќа, се доставуваат следниве документи:

- кратка биографија за предложениот кандидат за директор;
- одлука на надлежниот орган за именување на предложениот кандидат за директор;
- уверение за неосудуваност од областа на финансите и да не е под истрага;
- уверение за стручна подготовка и
- програма за деловна и развојна политика на брокерската куќа за наредните две години.

(3) Комисијата е должна да даде образложение во случај на недавање на согласност за именување на директор на брокерската куќа.

(4) Начинот и постапката на давањето согласност за именување на директор на брокерската куќа ги пропишува Комисијата."

## Член 16

Во членот 117 став (3) точката се брише и се додаваат зборовите: "за претходната година".

## Член 17

Во членот 128 ставот 3 се менува и гласи:  
"(3) Учеството на поединечен основач во основната главнина на Централниот депозитар за хартии од вредност може да биде најмногу до 15% од износот на акциите."

## Член 18

Во членот 132 се додаваат три нови става (2) (3) и (4), кои гласат:

"(2) Кон барањето за давање согласност за именување на директор на Централниот депозитар за хартии од вредност се доставуваат следниве документи:

- кратка биографија за предложениот кандидат за директор;
- одлука на надлежниот орган за именување на предложениот кандидат за директор;
- уверение за неосудуваност од областа на финансите и да не е под истрага;
- уверение за стручна подготовка и
- програма за деловна и развојна политика на Централниот депозитар за хартии од вредност за наредните две години.

(3) Комисијата е должна да даде образложение во случај на недавање согласност за именување на директор на Централниот депозитар за хартии од вредност.

(4) Начинот и постапката на давањето согласност за именување на директор на Централниот депозитар за хартии од вредност го пропишува Комисијата."

#### Член 19

Насловот на членот 152 се менува и гласи: "Поим за внатрешна информација".

#### Член 20

Насловот на членот 153 се менува и гласи: "Субјекти кои подлежат на обврска за чување внатрешни информации".

#### Член 21

Во членот 158 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

"Најмалку два члена професионално се ангажирани во работењето на Комисијата."

#### Член 22

Во членот 163, став (1), точката 4 се менува и гласи:

"4. Врши контрола на целокупната документација кај субјектите издавачи на хартии од вредност, презема мерки и донесува одлуки за заштита на интересите на лицата кои се сопственици или инвестираат во хартии од вредност и спречува нечесни и незаконити дејности поврзани со работењето со хартии од вредност;"

Во точката 7 запирката по зборот "банките" се брише.

По точката 14 се додаваат две нови точки 15 и 16, кои гласат:

"15. Го пропишува начинот и постапката на тргување со долгорочни хартии од вредност издадени во Република Македонија со кои ќе се тргува надвор од границите на Република Македонија;

16. Ги пропишува условите за учество на овластените учесници на Берзата при тргување на странски берзи."

Точките 15 и 16 стануваат точки 17 и 18.

#### Член 23

Во членот 164 став (1) по точката 7 се додаваат три нови точки 8, 9 и 10, кои гласат:

"8. Надомест за реализирани берзански трансакции од кои Берзата остварува приход;

9. Надомест од приходите на брокерските куќи;

10. Надомест од приходот на Централниот депозитар за хартии од вредност и"

Точката 8 станува точка 11.

#### Член 24

По членот 164 се додава нов член 164-а, кој гласи:

"Член 164-а

Примена на Законот за општа управна постапка

(1) Ако со овој закон поинаку не е определено, во постапката при донесувањето на решение се применува Законот за општа управна постапка.

(2) Против решението што во управна постапка го донесува Комисијата, може да се изјави жалба до Комисија на Владата на Република Македонија."

#### Член 25

Во член 165 се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

"(3) Раководниот орган и лицата со посебни овластувања доколку во утврдениот рок од членот 171 став (3) не ги пренесат акционерските книги во Централниот депозитар за хартии од вредност, ќе се казнат со затвор од една до три години.

(4) Раководниот орган доколку на сопствениците на хартии од вредност им го попречува остварувањето на правата од хартиите од вредност ќе се казни со затвор од една до три години."

#### Член 26

По членот 166 се додава нов член 166-а, кој гласи:

"Член 166-а

Раководниот орган кој на сопствениците на хартиите од вредност им го попречува остварувањето на правата од хартиите од вредност и при тоа се предизвикува поголема имотна штета, ќе се казни за прекршок во висина на десетократен износ на причинетата штета."

#### Член 27

Во членот 170 зборовите: "членовите 159 и 161" се заменуваат со зборовите: "членот 159".

#### Член 28

Во членот 173 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

"Берзата е должна својата организација, работење и општи акти да ги усогласи со одредбите на овој закон во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон."

#### Член 29

Во членот 174 ставот 1 по зборовите: "тргувањето со" се додаваат зборовите: "веќе издадените".

#### Член 30

Се задолжува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за хартии од вредност.

#### Член 31

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

### 738.

Врз основа на член 52, 56, 61 и 78 од Законот за внатрешна пловидба ("Сл. весник на Република Македонија" бр. 27/2000), министерот за транспорт и врски, донесе

## П РА В И Л Н И К ЗА ЧАМЦИ

### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на утврдување способноста за пловидба на чамците, впишувањето и определувањето имиња и ознаки на чамците, начинот на водење на регистарот на чамци, образецот и содржината на пловидбената дозвола и регистарската ознака, опременоста за безбедна пловидба, програмата и начинот на полагање стручен испит за стекнување звање управувач на чамец и образецот на уверението за способност за управување со чамец.

#### Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следново значење:

1. Чамец за вршење стопанска дејност е чамец за превоз на патници и/или предмети и стока со наплата, риболов, вадење песок, камен и др;

2. Чамец за сопствени потреби е чамец за спорт и рекреација;

3. Чамец за јавни намени е чамец чиј носител на правото на располагање е државата или нејзин орган, а не е воен чамец и не е наменет за стопански цели;

4. Чамец на весла е чамец кој се движи со помош на весла;

5. Мотопед чамец е чамец кој се движи со помош на механички двигател (вграден или вонбродски);

6. Глисер е пловен објект кој со помош на механички двигател лизга по површината на водата;

7. Скутер (џет ски) е пловен објект во категоријата чамци со механички двигател што му овозможува лизгање по површината на водата;

8. Чамец на едра (платно) е секој чамец кој како механички двигател користи едра со соодветна површина;

9. Лица на чамец се лица натоварени на чамец, вклучувајќи го и екипажот на чамецот, со тоа што две деца до 10 години се сметаат како едно возрастно лице.

## II. УТВРДУВАЊЕ СПОСОБНОСТ ЗА ПЛОВИДБА НА ЧАМЕЦ

### 1. Преглед на чамец

#### Член 3

Чамецот е способен за пловидба во определено подрачје, доколку неговата конструкција, пловните својства, механичкиот двигател и опремата одговараат на одредбите на овој правилник.

Ново изградениот чамец, како и чамецот на кој се врши преправка, е способен за пловидба, доколку неговата конструкција, пловните својства, механичкиот двигател и опремата одговараат на одредбите на овој правилник.

#### Член 4

На субјектите кои изградиле чамец, им се издава свидетелство за градба.

Образецот на свидетелството за градба е составен дел на овој правилник (образец број 1).

#### Член 5

Способноста за пловидба на чамец се утврдува со основен, редовен и вонреден преглед.

#### Член 6

Основен преглед на чамецот се врши на суво и во вода.

На основен преглед подлежат чамците што се впишани во регистарот на чамци.

Основниот преглед се врши пред уписот на чамецот во регистар на чамци, како и после секоја преправка на чамецот или промена на неговата намена или подрачјето на пловидбата.

#### Член 7

Редовен преглед на чамецот се врши во пропишан рок, означен во пловидбената дозвола.

Со редовен преглед се утврдува состојбата на трупот на чамецот, механичкиот двигател и опремата на чамецот.

#### Член 8

На вонреден преглед подлежи чамец впишан во регистарот на чамци, кога претрпел незгода (судар, потоне, заринка, се оштети, опожари и сл.), како и во случај кога постои оправдано сомневање дека чамецот не ги исполнува пропишаните услови во поглед на способноста за пловидба.

#### Член 9

Со основен преглед се проверува:

1. Конструкцијата и квалитетот на изградбата на трупот;
2. Пловните својства на чамецот;
3. Исправност на уредите на чамецот;
4. Исправност на механичкиот двигател и
5. Квалитетот, количината и распоредот на опремата на чамецот.

#### Член 10

Проверката на конструкцијата на трупот и квалитетот на изработката на трупот на чамецот се врши со проверување и одобрување на:

1. Техничката документација врз основа на која се градел чамецот;
2. Квалитетот на материјалот вграден во чамецот;
3. Распоред и димензии на елементите на конструкцијата на трупот на чамецот;
4. Начин на спојување на конструктивните елементи на трупот на чамецот;
5. Квалитет на изработката.

Проверката на конструкцијата и квалитетот на изработката на трупот на чамецот изработен од стаклопластика уште се врши со оптоварување на чамецот на суво, така што чамецот се поттира на предниот дел (прамец) и на задниот дел (крма) под кобилицата и двојно се оптоварува со лица и опрема што чамецот може да ги носи и под оптоварување се остава пет минути, а потоа се утврдува дали настанало деформирање.

Деформирањето од став 2 на овој член се утврдува со мерење на искривеноста на кобилицата на чамецот на средината и на краевите. Искривеноста не смее да биде поголема од 1/400 дел од должината на чамецот, при што не смее да остави никакви трајни деформации. Мерењето се врши пред, за време и по оптеретување на чамецот.

Сите отвори на трупот на чамецот, мораат по својата цврстина и конструкција да бидат така осигурени што да овозможат непотонливост на чамецот во случај на негово оштетување.

#### Член 11

Чамецот изработен од гума и чамец изграден во странска држава, треба да има исправа (атест) за градба издадена од овластена организација.

#### Член 12

Конструкцијата и квалитетот на изработката на трупот на чамецот изработен од повеќе различни материјали се проверува со примена на еден или повеќе начини пропишани во член 10 од овој правилник, во зависност од материјалот од кој е изработен трупот на чамецот.

#### Член 13

По извршениот преглед и проверка на чамецот, на начин пропишан во член 10 на овој правилник, се составува записник за извршениот преглед и утврдената состојба.

#### Член 14

Чамец наменет за превоз на патници, ако нема палуба мора да има страни, сметајќи од подот до горниот раб на цврстата страна на палубата (разме) во висина од:

1. Чамец до 6 м. должина -70 см.
2. Чамец до 10 м. должина -80 см.
3. Чамец преку 10 м. должина -90 см.

Чамец кој има делумна или целосна палуба и е наменет за превоз на патници, треба да има ограда на палубата висока 80 см. со тоа што растојанието меѓу хоризонталните пречки да не е поголемо од 20 см. освен ако постои соодветна цврста мрежа.

#### Член 15

На моторен чамец наменет за превоз на патници, кој има механички вграден двигател, просторот за моторот треба да биде заштитен со преграда или сандак одвоен од просторот наменет за патниците. Ако преградата или сандакот се дрвени, истите од страните на моторот треба да бидат обложени со лим. Издувната цевка треба да биде обложена со огноотпорен материјал.

Подот на чамецот во машинскиот простор од став 1 на овој член, треба да биде ребрест лим, или од дрво обложен со огноотпорен материјал.

Вонбродските мотори треба да се поставени на соодветно место на пловниот објект.

Резервоарот за гориво и доводот на гориво треба да се изработени од материјал отпорен на нафтени деривати.

## 2. Кормиларски уред и кормиларско место

#### Член 16

Кормиларскиот уред со својата конструкција треба да обезбеди сигурно водење на чамецот.

Во случај на дефект на кормиларскиот уред, треба да е предвидена можност за резервно кормиларење, дури и со ограничени способности.

Кормиларско место е место од кое безбедно се управува со чамец и механичкиот двигател.

### 3. Бучавост

#### Член 17

Бучавоста што чамецот ја создава, мерена на оддалеченост на 30 м. од чамецот, не смее да биде поголема од 70 децибела, при номиналната јачина на моторот.

На чамецот со затворено управувачко место, бучавоста не смее да биде поголема од 75 децибела, мерења во висина на главата на управувачот.

### 4. Пловни особини на чамецот

#### Член 18

Пловноста на чамецот се утврдува со пресметување на неговата истиснина, тежина, носивост, товарна водена линија и стабилитет.

Истиснината на чамецот се пресметува со множење на должината и ширината на чамецот (мерење на соодветната водена линија) на средниот газ, со коефициентот на исполнетост на истиснината и специфичната тежина на водата.

Тежината на чамецот се утврдува со множење на истиснината на чамецот со коефициентот на вградениот материјал во чамецот.

Носивост на чамецот е разлика меѓу истиснината на чамецот со полни резерви (гориво, мазиво, вода за пиење, храна, багаж) екипаж, товар или патници и тежина на опремениот празен чамец.

Корисна носивост на чамецот е дел од вкупната носивост на чамецот, а ја сочинуваат најголемиот број на патници, или најголемата количина на товар што чамецот ја превезува.

#### Член 19

Слободната страна на чамецот се пресметува со мерење на вертикалното растојание од товарната водена линија до горниот раб на палубата, кај чамци со палуба, односно кај чамци со надградба, чамци без палуба или чамци со делумна палуба до горната ивица на цврстата страна на палубата (разма).

Слободната страна на палубата се мери вертикално на страните на чамецот од најниската точка на палубата, односно од цврстата страна на палубата (разма), а треба да изнесува најмалку:

1. Кај чамец со палуба или со ефикасно затворена надградба, наменет за превоз на патници 5 см. за секој метар должина на чамецот, а кај чамец определен за друга намена 4 см.

2. Кај чамецот без палуба или со делумна палуба наменет за превоз на патници 6 см. за секој метар должина на чамецот, а кај чамец определен за друга намена 4 см.

#### Член 20

Чамците наменети за вршење стопанска дејност на надворешните страни од чамецот, треба да имаат обележена ознака на водената линија со димензии 150 мм. x 15 мм.

#### Член 21

Стабилитетот на чамецот се утврдува при полно опремен чамец со екипаж и тоа:

1. Чамец со палуба или со ефикасно затворена надградба, се оптоварува по должината на едната страна со 4 лица на 1 м<sup>2</sup>, но не повеќе од дозволемиот број лица кои чамецот може да ги превезува и

2. Чамец без палуба или со делумна палуба се оптоварува по должината на едната страна со половина од бројот на лицата кои чамецот може да ги превезува.

При испитувањето на стабилитетот на чамецот од став 1 на овој член, чамецот не смее да се навали повеќе од 12 степени, со тоа што во случајот од точка 1 на овој член, линијата на работ од палубата треба да остане над нивото на водата, а во случајот од точка 2 на овој член најниската точка од цврстата страна (разма) треба да биде најмалку 1 см. над нивото на водата за секој метар од должината на чамецот.

#### Член 22

Најголемиот дозволен број лица што со чамец сметат да се превезуваат се определува според стабилитетот и просторот за сместување на лица, а се определува на следниот начин:

- кај чамец со палуба или со ефикасно затворена надградба, најголемиот дозволен број на лица се определува така што расположивата површина на палубата за сместување лица се дели со коефициентот 0,5, а кај чамци без палуба расположивата површина се дели со 0,4.

При определување на најголемиот дозволен број патници од став 1 на овој член треба да се обезбеди место за седење за секој патник со должина на седиштето од 50 см.

Со чамец пократок од 3 м. должина едновременно може да се превезуваат најмногу две лица.

#### Член 23

На чамец наменет за превоз на патници, треба на видно место да биде истакнат најголемиот дозволен број на патници што чамецот смее да ги превезува.

#### Член 24

На барање на сопственикот на чамецот за промена на намената или подрачјето на пловидба на чамецот, Капетанијата на пристаништата, или овластената организација од Министерството за транспорт и врски, заради безбедност на внатрешната пловидба може да го намали или зголеми бројот на патниците или количина на товарот што чамецот смее да ги превезува, или да го ограничи, односно да го прошири подрачјето на пловидба на чамецот.

### 5. Опрема на чамецот

#### Член 25

Чамецот наменет за вршење стопанска дејност и за јавна намена мора да биде опремен со:

1. Котва со соодветна пропишана тежина, согласно правилата за градба на чамци и котвен ланец;

2. Уред за приврзување;

3. Резервно рачно рудо;

4. Пумпа или сад за црпење вода;

5. Две весла со палци или вилушка и чакља;

6. Пропишани светла;

7. Три црвени рачни факли;

8. Секира и преносен противпожарен апарат;

9. Целосно опремена кутија за прва помош;

10. Венец за спасување со ознака од чамецот, со 25м. јаже фбмм. појаси за спасување од кои 10% наменети за деца;

11. Резервни делови и комплет алати за одржување на механичкиот двигател;

12. Сигурносна нараквица и ретровизор на глисер или скутер кој влече скијач, или воздушна перница (банана);

13. Батериска лампа;

14. Радио станица и

15. Сад за собирање отпадни масла.

Веслата од точка 5 на овој член, може да се заменат со резервен вонбродски мотор.

#### Член 26

Чамец наменет за лични потреби мора да биде опремен со:

1. Котва со соодветна пропишана тежина, согласно правилата за градба на чамец и котвен ланец;

2. Уред за приврзување;

3. Резервно рачно рудо;

4. Две весла со палци или вилушка и чакља;

5. Пропишани светла;

6. Резервни делови и комплет алати за одржување на механичкиот двигател;

7. Сигурносна нараквица и ретровизор на глисер или скутер кој влече скијач или воздушна перница (банана);

8. Целосно опремена кутија за прва помош;
  9. Доволно појаси за спасување според бројот на лицата што се наоѓаат на чамецот;
  10. Батериска лампа и
  11. Сад за собирање отпадни масла.
- Веслата од точка 4 на овој член, може да се заместат со резервен вонбродски мотор.

### III. НА ЧИН НА ВОДЕЊЕ РЕГИСТАР НА ЧАМЦИ

#### Член 27

Регистарот на чамци се состои од книга за чамци и од именик на сопственици на чамец запишан во книгата за чамци.

Книгата се состои од влошка и збирка на исправи, составен дел на влошката.

Секој чамец се запишува во посебна влошка.

#### Член 28

Влошката има два листа во кои се запишува: ознаката и името на чамецот, пристаниште на записот, материјал од кој чамецот е изграден, должина, ширина и висина на чамецот изразена во метри, БРТ, истиснина, носивост на чамецот, вид и јачина на механичкиот двигател изразена во Кв. дата на уписот, назив, односно име и презиме на сопственикот, податоци за извршениот преглед, податоци за извршена промена на сопственоста на чамецот, или механичкиот двигател, податоци за решението за вршење стопанска дејност и белешка.

Образецот на влошката на книгата за чамци е составен дел на овој правилник (образец бр. 2).

#### Член 29

Збирката на исправи ги содржи исправите врз основа на кои е извршено запишувањето на чамецот во регистар на чамци, свидетелство за градба на чамец, записник за извршен преглед, свидетелство за баждарење и други исправи во врска со чамецот.

#### Член 30

Именикот на сопственици на чамец содржи назив и седиште, односно име, презиме и живеалиште на сопственикот и ознака на чамецот.

Именикот на сопственици на чамци се води по азбучен ред.

#### Член 31

Формата на пловидбената дозвола за чамец, запишан во регистарот на чамци е правоаголна, триделна, со димензии 220 x 115 мм, печатена на полутврда хартија со светло сива боја, вметната во просирна пластична фолија.

Насловната страна на пловидбената дозвола содржи:

- прв дел: натпис "Република Македонија", Министерство за транспорт и врски, Капетанија на пристаништата-Охрид, национална ознака "МК", назив "Пловидбена дозвола", на француски јазик "Permis de navigation", место за запишување регистарска ознака и име на чамецот;

- втор дел: напомена;

- трет дел: важност на пловидбената дозвола, место за печат и потпис на овластено лице.

Внатрешната страна на пловидбената дозвола содржи:

- прв дел: број на пловидбена дозвола, ден на издавање, важност, место за печат и потпис на овластено лице, име и презиме, односно назив на сопственикот, адреса-седиште, носител на правото на користење, вид на пловен објект, број на лица и тежина што е способен да превезува;

- втор дел: карактеристики на чамецот (димензии, истиснина и носивост), карактеристики на механичкиот двигател (тип, марка, јачина и сервиски број), број на членови на екипаж;

- трет дел: опрема и подрачје на пловидба.

Образецот на пловидбената дозвола е составен дел на овој правилник (образец бр. 3).

### IV. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОЗНАКА И ИМЕ НА ЧАМЕЦОТ

#### Член 32

Чамец запишан во регистар на чамци треба да има ознака, а може да има и име.

Името на чамецот го определува сопственикот на чамецот.

#### Член 33

Ознаката на чамецот се состои од почетните две букви земени од името на седиштето на Капетанијата на пристаништата-Охрид (ОН) и бројот што го означува редниот број под кој чамецот е запишан во регистарот на чамци.

На чамците за вршење стопанска дејност, ознаката на чамецот се состои од редниот број под кој чамецот е запишан во регистарот на чамци, а потоа ознаката од почетните букви земени од името на седиштето на Капетанијата на пристаништата-Охрид (ОН).

#### Член 34

Ознаката на чамецот треба да биде испишана на двете слободни страни на предниот дел (прамецот) на чамецот.

Ако чамецот има име, тоа се пишува на двете слободни страни на задниот дел (кормата) на чамецот.

Ознаката на едрилица треба да биде испишана на највидливата внатрешна страна на трупот на едрилицата.

#### Член 35

Ознаката и името на чамецот треба да бидат уредно испишани, со боја видно различна од бојата на чамецот.

Големината на буквите и броевите од ознаката на чамецот се во размер со големината на чамецот, испишани така што да се видливи од поголема оддалеченост. Големината на буквите и броевите треба да изнесува најмалку 10 см., односно 20 см. за глiser.

#### Член 36

Чамец за јавни намени може на обете страни да има испишан назив на органот во чија сопственост е чамецот, односно скратен или вообичаен назив на тој орган (капетанија, полиција, царина и сл.).

### V. НА ЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ ЗВАЊЕ УПРАВУВАЧ НА ЧАМЕЦ

#### Член 37

Кандидатот за управувач на чамец до Капетанијата на пристаништата поднесува пријава за полагање испит кон која приложува доказ дека ги исполнува пропишаните услови во поглед на здравствената способност за управувач на чамец.

Испит за прва помош не полагаат кандидатите кои веќе го положиле овој испит пред друг орган и за тоа пред Комисијата ќе достават доказ.

Усмениот дел од испитот кандидатите го полагаат одделно.

Предметите се полагаат по редослед пропишан во испитната програма.

Практичниот дел од испитот се полага на чамец. Кандидатот кој неоправдано се откаже од полагање испит, или поправен дел од испитот се смета дека не го положил испитот.

Кандидатот кој ќе покаже недоволно знаење по два предмета се смета дека не го положил испитот.

Доколку кандидатот покаже недоволно знаење од еден предмет, може да полага поправен испит од тој предмет во првиот нареден рок, но не пократок од 15 дена.

По завршувањето на испитот, Комисијата ги оценува кандидатите со гласање и утврдување дали кандидатот го положил испитот или не.



Претседателот на испитната комисија во присуство на членовите на Комисијата, му го соопштува успехот од испитот на кандидатот.

За текот на полагањето на испитот за секој кандидат одделно се води записник во кој се внесуваат сите податоци од значење за испитот, како и оценка дали кандидатот го положил испитот или не.

#### Член 38

Формата на уверението за оспособеност за управување со чамец е правоаголна со димензии 105 x 75 мм, печатена на полутврда хартија со бела боја, вметната во просирна пластична фолија.

Предната страна од уверението содржи: Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, Капетанија на пристаништата-Охрид, национална ознака "МК", назив "Уверение за оспособеност за управување со чамец" на француски јазик "Permis de conduire", регистарски број, ЕМБГ, име и презиме и место и датум на раѓање. На левиот долен агол има простор за слика со димензии 30 x 35 мм.

Задната страна (опачината) од уверението содржи: вид на чамецот кој лицето наведено од предната страна на уверението е способно да го управува, датум и место на полагање на стручниот испит и место за печат и потпис на овластено лице.

Образецот на уверението за оспособеност за управување со чамец е составен дел на овој правилник (образец бр. 4).

#### VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

##### Член 39

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престануваат да се применуваат правилата за градба на чамци и правилата за баждарење на чамци утврдени со Југословенскиот регистар на бродови.

##### Член 40

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-4319  
19 април 2001 година  
Скопје

Министерство  
за транспорт и врски  
Министер,  
Љупчо Балкоски, с.р.

Образец бр. 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ  
Капетанија на пристаништата - Охрид/ овластена организација

Реден број \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_

Согласно член 54 став 2 од Законот за внатрешна пловидба ("Сл. весник на РМ", бр. 27/2000) и член 4 од Правилникот за чамци ("Сл. весник на РМ", бр. 34/01), се издава:

#### СВИДЕТЕЛСТВО за градба на чамец

Тип: \_\_\_\_\_, должина \_\_\_\_\_, ширина \_\_\_\_\_;  
висина \_\_\_\_\_, БРТ \_\_\_\_\_, носивост лица \_\_\_\_\_;  
вграден материјал \_\_\_\_\_, сила на мотор Кв \_\_\_\_\_;  
градител (назив, име и презиме) \_\_\_\_\_;  
место \_\_\_\_\_, година на градба \_\_\_\_\_;  
број на пријавата за градба на чамец \_\_\_\_\_.

Свидетелството се издава како доказ дека Капетанијата на пристаништата/ овластената организација, извршила надзор над градбата на чамецот и служи при упис на чамецот во Регистарот на чамци.

МП

Потпис на овластено лице

Образец бр. 2

## ВЛОШКА ОД КНИГА ЗА ЧАМЦИ

| Ознаки<br>(и име) | Тип, модел и<br>материјал<br>година на градба | Димензии (м) |        |        | Регистарска<br>тонажа |      | Погоноско средство |  | Дозволен превоз<br>на лица и товар |                | Намена | Најмал број на<br>скипаж вклучувајќи<br>и управувач на чамец | Број на барањето<br>за упис, број на<br>решението за упис<br>и дата на уписот |
|-------------------|---|--------------|--------|--------|-----------------------|------|--------------------|--|------------------------------------|----------------|--------|--|---|
|                   |   | должина      | ширина | висина | бруто                 | нето | вид на<br>мотор    | марка на мотор,<br>фабрички број, број<br>на цилиндри сила во<br>KS или KW | број на<br>лица                    | тони<br>тежина |        |  |   |
| 1                 | 2   | 3            |        |        | 4                     |      | 5                  | 6  | 7                                  | 8              | 9      | 10   |   |
|                   |   |              |        |        |                       |      |                    |  |                                    |                |        |  |   |
|                   |   |              |        |        |                       |      |                    |  |                                    |                |        |  |   |

| Сопственик на чамецот  |   | Правен основ за стекнување на<br>сопственост | Разни забелешки (подрачје на пловидба,<br>ограничување на правото за располагање,<br>решение за обавување дејност, полиса за<br>осигурување и сл.) | Забелешка |
|--|---|--|--|-----------|
| Име, презиме, татково име, место на<br>живеење односно име и седиште на<br>правното лице | ден, месец и година на раѓање,<br>место на раѓање, ЕМБГ |  |  |           |
| 11   | 12  | 13   | 14   | 15        |
|  |   |  |  |           |
|  |   |  |  |           |

Образец бр. 3

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| <p>Важност на пловидбената дозвола<br/>Date d'expiration du permis de navigation</p> <p>дозволата важи до _____<br/>le permis expire le _____</p> <p>дозволата важи до _____<br/>le permis expire le _____</p> <p>дозволата важи до _____<br/>le permis expire le _____</p> <p>дозволата важи до _____<br/>le permis expire le _____</p> | <p>Напомена:<br/>Remarque:</p> | <p><b>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА</b><br/><b>RÉPUBLIQUE DE MACÉDONIE</b><br/>МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ<br/>MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS<br/>КАПЕТАНИЈА НА ПРИСТАНИШТАТА - ОХРИД<br/>CAPITANIERE DES PORTS - OHRID</p> <p><b>ПЛОВИДБЕНА ДОЗВОЛА</b><br/><b>PERMIS DE NAVIGATION</b></p> <p>Регистарка ознака<br/>No. de registre</p> <p>Име на чамецот<br/>Nom de bateau</p> |
|--|--------------------------------|--|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ</b><br/><b>DONNEES DU PROPRIETAIRE</b></p> <p>Број на пловидбена дозвола _____<br/>Numéro du permis de navigation _____</p> <p>На ден _____<br/>Le _____</p> <p>Плов. Дозвола важи до _____<br/>Le permis de navigation expire le _____</p> <p>МП _____<br/>_____ овластено лице<br/>Personne autorisée</p> <p>Име и презиме (назив) _____<br/>Nom et prénom (appellation) _____</p> <p>Адреса _____<br/>Adresse _____</p> <p>Седиште _____<br/>Siège _____</p> <p>Носител на право на користење _____<br/>Titulaire du droit de l'utilisation _____</p> <p>Седиште _____<br/>Siège _____</p> <p>Вид на пловен објект _____<br/>Type de l'objet de navigation _____</p> <p>Корисна носивост (t) _____ Лица _____<br/>Capacité de transport _____ Personnes _____</p> | <p><b>ПОДАТОЦИ ЗА ЧАМЕЦОТ</b><br/><b>DONNEES DU BATEAU</b></p> <p>Должина _____<br/>Longuet _____</p> <p>Широчина _____<br/>L'arguet _____</p> <p>Висина _____<br/>Hautcur _____</p> <p>Газење мин. _____ макс. _____<br/>Ligne de flottasion min. _____ max. _____</p> <p>Сопствена тежина _____<br/>Poids de la barque _____</p> <p>Без или со сопствен погон _____<br/>Sans ou avec moteur _____</p> <p>Тип, марка, јачина, сериски број на механички двигател _____<br/>Type, marque, force, numéro de série du moteur _____</p> <p>Екипаж (број) _____<br/>Equipage (nombre) _____</p> | <p><b>ОПРЕМА И ПОДРАЧЈЕ НА ПЛОВИДБА</b><br/><b>EQUIPEMENT ET ZONE DE NAVIGATION</b></p> <p>Опрема за чамец за објавување на стопанска дејност во согласност со чл. 25 од правилникот за чамци:<br/>Equipement du bateau pour effectuer l'activité économique vu l'article 25 du cahier de réglementation des bateaux.</p> <p>Подрачје на пловидба _____<br/>Zone de navigation _____</p> <p>Опрема за чамец за лични потреби во согласност со чл. 26 од правилникот за чамци:<br/>Equipement du bateau pour les besoins personnelles. Vu l'article 26 du cahier de réglementation des bateaux:</p> <p>Подрачје на пловидба _____<br/>Zone de navigation _____</p> |
|---|---|---|



ДОО на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги Николов Горан "ГОТА-КОМ" Охрид ДОО ул. "Мирче Ацев" бб, Охрид.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.65, 51.70, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.45, 52.46, 52.48, 52.63, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.21, 71.32, 71.33, 45.44, 45.45, 15.32, 15.33, 15.52, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 15.93, 74.82, 74.84, 15.98/1, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.41, 45.43, 74.12, 74.20/1, 15.82/2, 80.41, 25.22, 25.24, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 92.32, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, посредување и застапување со стока со моторни возила, делови за моторни возила и прибор, меѓународен транспорт на стоки и патници во воздушниот и патничкиот сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Со друштвото управува управителот Николовски Горан, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1722/2000. (3192)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 20/2001, на регистарска влошка бр. 012452, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво во мешовита сопственост за производство, трговија, градежништво и услуги Љупчо и Франтишек "ЧЕ-МАС" с. Велгошти Охрид ДОО.

Седиште: с. Велгошти Охрид.  
Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.65, 51.70, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.25, 51.32, 51.33, 51.36, 51.44, 51.52, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.45, 52.46, 52.48, 52.63, 51.64, 51.66, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 17.22, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 18.21, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 70.21, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 45.44, 45.45, 15.32, 15.52, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 15.93, 18.22, 18.23, 18.24, 15.96, 15.84, 15.97, 74.82, 15.98/1, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.41, 45.43, 74.20, 15.82/2, 80.41, 25.22, 25.24, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 90.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, посредување и застапување со стока со моторни возила, делови за моторни возила и прибор, меѓународен транспорт на стоки и патници во воздушниот и патничкиот сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Со друштвото управува управителот Шуминоски Љупчо, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 20/2001. (3193)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1694/2000, на регистарска влошка бр. 012399, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија на големо и мало и услуги "ХЕР-КОМ" експорт-импорт Битола ДООЕЛ ул. "Борис Кидриќ" бр. 48/32, Битола.

Се основа друштво со ограничена одговорност од едно лице со фирма: Друштво за трговија на големо и мало и услуги "ХЕР-КОМ" експорт-импорт Битола ДООЕЛ.

Седиштето е во Битола, ул. "Борис Кидрич" бр. 48/32.

Единствен содружник е Зоран Мицевски од Битола.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 55.11, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 71.10, 74.70, 93.03, 93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, малограничен промет.

Основната главница на Друштвото изнесува 5.060 дем. или во денарска противвредност 156.860 ден.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целокупниот имот, со полна одговорност.

Зоран Мицевски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 1694/2000. (3195)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 7815/\* на м.в. "Кљуково", нива 3 класа, во вкупна површина од 1535 м<sup>2</sup>, и КП бр. 7815/\* на м.в. "Кљуково", нива 3 класа, во вкупна површина од 2500 м<sup>2</sup>, опишани по ПЛ бр. 7714 на КО Тетово, за вкупна купопродажна цена од 400.000,00 денари, сопственост на Алими Харун од Тетово, ул. "Вардарска" бр. 51.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (8927)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 6682/2 на м.в. "Деребој", нива 2 класа, во вкупна површина од 2339 м<sup>2</sup>, опишано по ПЛ бр. 13141 на КО Тетово, за вкупна купопродажна цена од 280.000,00 денари, сопственост на Стојче Јосифовски од с.Јегуновце - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (8733)

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на КП бр. 1121, план 006, скица 001, на м.в. "Дупките", класа 3, со површина од 5378 м<sup>2</sup>, и пасиште на КП бр.

1121, план 006, скица 001, на м.в. "Дупките", класа 3, со површина од 1000 м<sup>2</sup>, за цена од 100.000,00 денари заведени во ИЛ бр. 571 за КО Шивец, сопственост на Томе Јанчев од Кавадарци, ул. "29-ти Ноември" бр. 22.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (8734)

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на КП бр. 8470, план 016, скица 016, на м.в. "Поројниците", класа 3, со површина од 7076 м<sup>2</sup>, и КП бр. 8470, план 016, скица 016, на м.в. "Поројниците", со површина од 34 м<sup>2</sup>, или вкупно 7110 м<sup>2</sup>, за цена од 250.000,00 денари заведени во ИЛ бр. 2877 за КО Кавадарци 1 вон, сопственост на Марика Милошевиќ од Скопје, ул. "90" бр.13 и Велика Поповска од Скопје, ул. "90" бр. 13.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (8735)

Се продава земјоделско земјиште и тоа лозје на КП бр. 6069, план 012, скица 012, на м.в. "Овчка Река", класа 3, со површина од 1486 м<sup>2</sup>, за цена од 30.000,00 денари заведено во ИЛ бр. 3616 за КО Кавадарци 1 вон, сопственост на Илија Јованов од Кавадарци, ул. "Ресавска" бр. 11.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (8737)

Се продава земјоделско земјиште и тоа градина на КП бр. 3731, план 056, скица 000, на м.в. "Огради", класа 1, со површина од 1637 м<sup>2</sup>, за цена од 30.000,00 денари заведено во ИЛ бр. 1335 за КО Росоман, сопственост на Благо Стојанов од Кавадарци, ул. "Даме Груев" бр. 14.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (8738)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 1675, план 006, скица 007, на м.в. "Лаката", класа 2, со површина од 1248 м<sup>2</sup>, и нива на КП бр. 1678/1, план 006, скица 007, на м.в. "Лаката", класа 2, со површина од 1059 м<sup>2</sup>, или вкупно 2307 м<sup>2</sup>, за цена од 35.000,00 де-

нари заведени во ИЛ бр. 179 за КО Марена, сопственост на Илија Поп-Ицов од Кавадарци, бул. "Македонија" бр. 20.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (8739)

Се продава земјоделско земјиште лозје КП бр. 5959 на м.в. "Балтепе", лозје 3 класа, во површина од 2101 м<sup>2</sup>, опишана по ПЛ бр. 9213 на КО Тетово, сопственост на Бајрами Шефита Ханифе од Тетово, ул. "Ј. Златановски" бр. 67, за вкупна цена од 273.133,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "ЈНА" бр. 4, Тетово. (8740)

Се продава земјоделско земјиште нива 1/7 една идеална седмина од КП бр. 328 на м.в. "Прибрежок", нива 3 класа, во површина од 7003 м<sup>2</sup>, опишана по ПЛ бр. 32 на КО Шемшово, сопственост на Јашари Еминов Рушан од с.Шемшово, за вкупна цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "ЈНА" бр. 4, Тетово. (8741)

Се продава недвижен имот - нива, клас 4, со површина од 5560 м<sup>2</sup>, во Скопје на КП бр. 406, КО Бунарџик, во м.в. "Рид", сопственост на Велковски Петар од с.Бунарџик, Скопје, по цена од 500.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство на купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митков на ул. "Јани Лукровски" бр. 14, Гази Баба - Скопје. (8670)

Се продава идеален дел од 18/50 земјоделско земјиште на КП бр. 1165/1, план 3, скица 7, на м.в. "Кодра", кое земјиште претставува лозје од 6 класа со вкупна површина од 2639 м<sup>2</sup>, евидентирано во ПЛ бр. 297 за КО Кондово како сопственост на продавачот Мехмедали Бајрам од Скопје, с.Кондово, за вкупна продажна цена од 268.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Маке-

донија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Папазов, ул. "Горче Петров" бр. 22, Скопје. (8563)

Се продава недвижен имот 500/1.923 идеални делови од нива 6 класа, со вкупна површина од 1923 м<sup>2</sup>, што се наоѓа на КП бр. 1258 план 5, скица 5, КО Горно Соње, сопственост на Петковски Панче Симеон од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците на наведените парцели и сопствениците на парцелите што граничат со наведените парцели во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (8518)

Се продава недвижен имот нива 4 класа, со вкупна површина од 105 м<sup>2</sup>, што се наоѓа на КП бр. 825 план 5, скица 7, КО Горно Соње, сопственост на Илијевски Ване Борче од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците на наведените парцели и сопствениците на парцелите што граничат со наведените парцели во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (8952)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 3282/2, план 57, скица 2, м.в. "Питарница", класа 1 нива, со површина од 107 м<sup>2</sup>, во КО Гостивар, заедничка сопственост на Ајрули Фезула Хаким и други од с.Балидол, Гостивар, за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар. (8929)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште нива што се наоѓа во КО Батинци на КП бр. 554 во вкупна површина од 3204 м<sup>2</sup>, опишани во ПП бр. 194, сопственост на Блажеска Добрила од Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 20-б, по цена од 240,00 денари по 1 м<sup>2</sup>.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до сопственикот на земјиштето Блажеска Добрила од Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 20-б. (8951)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кавадарци 4 град, на КП бр. 8901, план 19, скица 19, во м.в. "Амзовец", катастарска култура нива, катастарска класа 6, во површина од 2326 м<sup>2</sup>, и на КП бр. 8902, план 19, скица 19, во м.в. "Амзовец", катастарска култура нива катас. класа 6, во површина од 1292 м<sup>2</sup>, сопственост на Јовачевски Никола од Кавадарци, ул. "Васил Главинов" бр. 21, за вкупна купопродажна цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (9212)

Се продава земјоделско земјиште во КО Ваташа, на КП бр. 868 дел 1, во м.в. "Калница", катастарска култура нива, катастарска класа 6, во површина од 3000 м<sup>2</sup>, и на КП бр. 868/2, во м.в. "Калница", катастарска култура и.лозје катас. класа 5, во површина од 2370 м<sup>2</sup>, сопственост на СлавкаРистова од Кавадарци, ул. "Киро Спанцов" бр. 4, за вкупна купопродажна цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (9214)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 345/7, план 3, скица 7, м.в. "Црквиште" култура нива класа 3, со површина од 517 м<sup>2</sup>, запишано во ПП бр. 1274 за КО Волково, сопственост на Стефановска Султана, за цена од 165.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотар Златко Николовски, бул. "Партизански Одреди" бр. 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (8665)

Се продава недвижен имот ниви на КП бр. 82, 157, 397, 508, 515, 591, за КО Драгош, запишани во ПП бр. 70 за КО Драгош во вкупна површина 66.75 м<sup>2</sup>, сопственост на Горшевска (Грданова Цвета) Цветанка од Битола, ул. "13-та" бр. 16, за вкупна купопродажна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите, чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.



Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до продавачот на гореназначената адреса, или до нотарот м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул. "Мечкин камен" бр. 20. (9300)

Се продава недвижен имот ниви за КО Драгош, запишани во ПЛ бр. 70 за КО Драгош: КП бр. 943, нива класа 4 на м.в. "Под Лозје" во површина од 854 м<sup>2</sup>, КП бр. 1543, нива класа 2 на м.в. "Полего" во површина од 647 м<sup>2</sup>, КП бр. 1543, овошна градина класа 4 на м.в. "Полего" во површина од 1393 м<sup>2</sup>, или во вкупна површина од 2894 м<sup>2</sup>, сопственост на Горшевска (Грданова Цвета) Цветанка од Битола, ул. "13-та" бр. 16, за вкупна купопродажна цена од 20.000,00 денари, преку полномошник Бојлевиќ Цветанка, ул. "Буковски Мо-ст" бр. 8-а.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите, чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до продавачот на гореназначената адреса, или до нотарот м-р Веселинка Здравкова, Битола, ул. "Мечкин камен" бр. 20. (9304)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 6724/1 на м.в. "Скопски Пат", градина 1 класа, во површина од 1250 м<sup>2</sup>, и КП бр. 6724/1 на м.в. "Скопски Пат", нива 2 класа, во површина од 1875 м<sup>2</sup>, опишани по ПЛ бр. 1771 на КО Тетово, за вкупна купопродажна цена од 180.000,00 денари, сопственост на Асани Реџеп Кахил од Тетово, ул. "Д.Г.Кара" бр. 17.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (9301)

Се продава земјоделско земјиште и тоа КП бр. 652/1 на м.в. "Ограде", нива 3 класа, во површина од 3990 м<sup>2</sup>, опишана по ПЛ бр. 893 на КО Пришовец, за вкупна купопродажна цена од 260.000,00 денари, сопственост на Сулејмани Сафет, Сулејмани Фадил и Сулејмани Алит сите од с.Пришовец - Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (9302)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 2/3 идеален дел од КП бр. 14/2-26 нива од 5 класа на м.в. "Горно Клуково" во површина од 2339 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ бр. 952 за КО Галате, сопственост на Љатифи Нијази Менсур од с.Топлица, за купопродажна цена од 310.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на

огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (9303)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/3 идеален дел од КП бр. 2178-9-21 нива од 4 класа на м.в. "Пропадиште" во површина од 6221 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ бр. 893 за КО Градец, сопственост на Беќири Садик Беќири од с.Градец, за купопродажна цена од 128.588,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (9305)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела од КП бр. 702/4 нива од 3 класа на м.в. "Кодра" во површина од 766 м<sup>2</sup>, заведена во ПЛ бр. 730 за КО Неготино, сопственост на Адеми Первис Адем од с.Неготино, за купопродажна цена од 170.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (9306)

#### МАЛИ ОГЛАСИ

##### Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1362989/00, издаден од УВР - Крива Паланка на име Атанасовски Благоја, ул. "Илинденска" бр.9, Крива Паланка. (9233)

Пасош бр.0372829, издаден од ОВР - Дебар на име Едип Крчишта, Дебар. (9237)

Пасош бр.1368760 на име Илиев Трпомир, ул. "Маврово" бр. 9, Струмица. (9277)

Пасош бр.01368025 на име Издушнов Мито, с. Грчиште, Валандово. (9278)

Пасош бр.872352/96 на име Андова Родна, ул. "Крсте Мисирков" бр.13/26, Велес. (9294)

Пасош бр.917550 на име Андова Тања, ул. "Крсте Мисирко" бр.113/26, Велес. (9295)

Пасош бр. 0780035, издаден од УВР - Штип на име Костовски Трајко, с.Драгово, Штип. (9316)

Пасош бр.1399924, издаден од ГУВР - Скопје на име Касами Муарем, с.Батинци, Скопје. (9326)

Пасош бр.1431126, издаден од УВР - Битола на име Зоран Стојчевски, ул. "И.Атанасовски" бр.35/16, Битола.

Пасош бр.1030211, издаден од УВР - Струмица на име Репепова Гулбенде, с. Банско бр.168, Струмица. (9331)

Пасош бр.1216059, издаден од УВР - Прилеп на име Велеска Елена, ул. "М. Пијаде" бр.1/35, Прилеп. (6686)

Пасош бр.0972211/97, издаден од ОВР - Делчево на име Јанковски Љубомир, ул. "Вера Јоџиќ" бр. 24, Делчево. (7464)

Пасош бр. 1029180/97, издаден од УВР - Велес на име Сафет Фејзов, ул. "4 Јули" бр. 7 - Градско, Велес. (9337)

Пасош бр. 0841411, издаден од УВР - Скопје на име Илиевски Митре, ул. "Ј. Крчовски" бр.18, Скопје. (9340)

Пасош бр.1287572/99, издаден од УВР - Тетово на име Ани Јакупи, ул. "194" бр.8, н. Дреновец, Тетово. (9341)

Пасош бр.1342241, издаден од УВР - Тетово на име Мемети Хафса, ул. "Г.Петров" бр.4, Тетово. (9342)

- Пасош бр.493519/94, издаден од УВР-Куманово на име Арифџе Керими, с. Опае, Куманово. (9343)
- Пасош бр.0944960 на име Тодоровски Димитар, ул. "Р. Јовановаки" бр.34, Штип. (9375)
- Пасош бр.1015609/97, издаден од ОВР-Гостивар на име Идризи Фаик, с. Калиште, Гостивар. (9396)
- Пасош бр.406427 на име Велиу Ирише, с. Чајле, Гостивар. (9397)
- Пасош бр.629575, издаден од УВР-Струмица на име Андонова Билјана, ул. "Јајце" бр.2, Струмица. (9400)
- Пасош бр.114099, издаден од УВР - Скопје на име Бектеши Нази, ул. "Коста Абрашевиќ" бр.10, Скопје. (9403)
- Пасош бр.0789625, издаден од УВР - Скопје на име Ристовски Леко, ул. "Ресенска" бр. 6/2/1, Скопје. (9403)
- Пасош бр.1025971, издаден од УВР - Скопје на име Џемајл Берриша, ул. "108" нас. Оризари, Скопје. (9404)
- Пасош бр.1128118, издаден од УВР - Скопје на име Касапи Урим, ул. "Мито Хаџивасилев" бр.36/2/5, Скопје. (9404)
- Чекови бр. 1714528 и 1798535, од тековна сметка бр. 11480364, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Хамзаоглу Јусуф, Скопје. (9332)
- Чекови од бр. 0160000220490 до 0160000220497, од тековна сметка бр.13231553, издадени од Комерцијална банка а.д.-Скопје на име Петровиќ Добри, Скопје. (9402)
- Работна книшка на име Наталија Димитрова, Скопје. (9338)
- Работна книшка на име Ленче Петрушевска, Скопје. (9338)
- Работна книшка на име Хамдија Кадри, Скопје. (9338)
- Работна книшка на име Џељал Сулис, с. Арачиново, Скопје. (9339)
- Работна книшка на име Фатмир Јашари, Скопје. (9348)
- Работна книшка на име Голчева Гордана, ул. "Горги Пулевски" бр. 74, Кочани. (9353)
- Работна книшка на име Ефренова Македонска, ул. "Н. Карев" бр.2/2-4/1, Кочани. (9354)
- Работна книшка на име Костова Бранка, ул. "Коста Рацин" бр.67, Кочани. (9355)
- Работна книшка на име Димитровска Душанка, ул. "Скопска" бр.54, Кочани. (9356)
- Работна книшка на име Насковски Игор, Куманово. (9360)
- Работна книшка на име Ристовски Стојадин, ул. "Х. Карпош" бр.31/16, Крива Паланка. (9360)
- Работна книшка на име Каланоска Вера, Охрид. (9367)
- Работна книшка на име Климоска Гордана, с. Лескоец, Охрид. (9368)
- Работна книшка на име Положани Фадил, Струга. (9344)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Јованчев Тони, Скопје. (9344)
- Воена книшка на име Сабри Шабедноовски, ул. "Б. Единство" бр. 14, Куманово. (9358)
- Свидетелство на име Ниметуља Шабани, с. Студеничани, Скопје. (9346)
- Свидетелство за 8 одделение на име Пајазитов Јакуп Целал, с.Г.Јаболчиште - Чашка, Велес. (9350)
- Свидетелство за 4 одделение на име Зејнелов Меќаил Шаип, с. Г.Врановци - Чашка, Велес. (9351)
- Свидетелство на име Шабани Наим, ул. "3 МУБ" бр. 6/2-17, Куманово. (9359)
- Свидетелство на име Винца Валдете, с. Велешта, Струга. (9370)
- Свидетелство за 7 одделение на име Алил Шеху, с. Велешта, Струга. (9371)
- Свидетелство за 7 одделение на име Измит Рочи, с. Белица, Струга. (9372)
- Свидетелство за 4 одделение на име Кујтим Купа, с. Велешта, Струга. (9373)
- Свидетелство на име Јусин Џеваир, с. Радање, Штип. (9388)
- Свидетелство на име Ујгуноски Јане, с. Воѓани, Прилеп. (9389)
- Свидетелство на име Адеми Ферди, Тетово. (9389)
- Свидетелство на име Лимани Дрита, Тетово. (9391)
- Свидетелство на име Рушити Фикрет, с. Челопек, Тетово. (9392)
- Свидетелство на име Хавзии Даут, с. Пирок, Тетово. (9394)
- Свидетелство на име Шкуртиме Мислими, с.Д.Гоновица, Гостивар. (9394)
- Возачка дозвола на име Исмаили Елсан, с. Велебрдо, Гостивар. (9399)
- Диплома, издадена од МУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Лекиќ Миодраг, Скопје. (9405)
- Здравствена книшка на име Пешовска Снежа, ул. "Н. Карев", Штип. (9376)
- Здравствена книшка на име Митко Димовски, Пробиштип. (9377)
- Здравствена книшка на име Ристевски Зоран, ул. "В. Карангелески" бр.3-4-46, Бирола. (9387)
- За игкаснување на име Гегова Стоја, ул. "М. Василев" Радовиш. (9352)
- Книшка на име Тистевски Тони, ул. "13" бр.9, Битола. (9345)
- Штедна книшка на име Камбери Камер, Тетово. (9390)
- Даночна картичка бр.4030992185806, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име "Алегро", Скопје. (9345)
- Чекови од бр. 4105357 до 4105361, 5121401, 5121402, 5121404, 5121405, 3571283, 4105354 и 4105355, од тековна сметка бр.1152240, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Блажевска Милка, Скопје. (9241)
- Чекови од бр.150005063003 до 150005063007, од тековна сметка бр. 85052/13, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јовановска Билјана, Скопје. (9241)
- Работна книшка на име Фејзула Тахири, с. Арачиново, Скопје. (9227)
- Работна книшка на име Симоновска Весна, Скопје. (9236)
- Работна книшка, издадена од Тетово на име Шериф Авди, с. Јажинце, Тетово. (9236)
- Работна книшка на име Митков Благојчо, ул. "А. Македонски" бр.17, Кочани. (9255)
- Работна книшка на име Ванчо Павлов, ул. "1-ви Мај" бр.38, Кочани. (9256)
- Работна книшка на име Георгиевски Душко, Берово. (9273)
- Работна книшка на име Николовски Илија, Скопје. (9274)
- Работна книшка на име Шуркова Манаскова, ул. "Васа Кошулчева" бр.18, Велес. (9272)
- Работна книшка на име Ангова Санда, с. Прдејци, Гевгелија. (9273)
- Работна книшка на име Зајкова Петранка, ул. "Илинденска" бр. 38, Гевгелија. (9274)
- Работна книшка на име Имероски Илјаз, с. Десово, Прилеп. (9281)
- Работна книшка на име Рајатоски Злате, ул. "Л. Лапеџот" бр.266, Прилеп. (9282)
- Работна книшка на име Милошова Анита, Скопје. (9237)
- Работна книшка на име Делова Елеонора, Скопје. (9327)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Кире Трајковски, Скопје. (9235)
- Чековна картичка бр.774-05, на име Бреслиски Лупчо, Штип. (9296)
- Свидетелство за 8 одделение на име Селмановиќ Сајма, ул. "4 Јули" бр.114-Градско, Велес. (9239)
- Свидетелство за 3 степен стручна подготовка на име Илиев Гоце, с. Зрновци, Кочани. (9240)
- Свидетелство на име Селмани Лиризан, с. Лојане, Куманово. (9259)
- Свидетелство за 8 одделение на име Тафилоска Санела, с. Лабуништа, Струга. (9265)
- Свидетелство за 8 одделение на име Томова Ј. Невенка, с. Ињево, Радовиш. (9269)
- Свидетелство за 8 одделение на име Стојаноска Жаклина, ул. "К. Јосифовски" бр. 93, Прилеп. (9275)
- Свидетелство на име Имероски Илјаз, с. Десово, Прилеп. (9279)
- Свидетелство на име Јусуфоаски Самин, с. Прниште, Прилеп. (9284)
- Свидетелство на име Лиризм Османоски, с. Пенгалево, Прилеп. (9285)
- Свидетелство на име Севџан Изеиро, с. Житоше, Прилеп. (9286)
- Свидетелство за 8 одделение на име Магда Станоевска, с. Д. Палчиште, Тетово. (9289)
- Свидетелство на име Лиќа Ганимете, Тетово. (9290)
- Индекс бр. 16049, издаден од Педагошки Факултет - Штип на име Кузманова Славица, Скопје. (9297)
- Диплома за завршено природно-математички смер во гимназија на име Божиноска Катерина, ул. "Т. Гарџан" бр.47, Прилеп. (9280)
- Диплома за завршено средно образование на име Стеваноска Татјана, Прилеп. (9283)
- Здравствена книшка на име Нусевиќ Хилди, с. Житоше, Крушево. (9287)
- Лиценца за такси превоз бр. Н 055 Рег.55 на име ПТТУД "Бете" ДООЕЛ, Струга. (9268)
- Даночна картичка бр.0090609 на име ДООЕЛ "Џејси-Бизнис" - А, Струмица. (9276)

**ЈАВНИ ПОВИЦИ**

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

**ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-12/205**

1. Предмет на јавното барање:  
 1/1 - Чаршави креветски 25.000 парчиња,  
 1/2 - Чаршави трпезариски 3.000 парчиња.

Производот под реден број 1/1 да биде изработен од 100% памук белено платно со тежина од минимум 165 грама/м<sup>2</sup> со процент на собирање 4 до 6% и со димензии 240x150 см. Производот на реден број 1/2 да биде 100% памук со тежина од минимум 190 грама/ со процент на собирање од 4 до 6% и со димензии 140x240 см.

Понудувачите можат да достават понуда за еден или двата производи од предметот на јавното барање. Набавката на бараните производи е со можност за поделба на количината помеѓу повеќе понудувачи.

Испораката на бараните производи е франко Скопје до 31.08.2001 година.

Понудувачите со понудата задолжително да достават и по еден примерок - мостра на производот што го нудат.

2. Во понудата да бидат дадени:  
 - предмет на понудата,  
 - цена со пресметан данок на додадена вредност,  
 - рок на испорака,  
 - рок и начин на плаќање.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| - висина на цената       | 30 поени, |
| - квалитет               | 50 поени, |
| - рок и начин на плаќање | 10 поени, |
| - рокот на испорака      | 10 поени. |

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98),
- извод од регистрација на дејноста,
- документ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација, издадена од надлежен орган,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен орган.

Бараната документација да се достави во оригинал примерок или заверена копија од нотар. Документот извод од регистрација на дејноста не мора да биде заверена кој нотар но истата мора да биде усогласена според Законот за трговските друштва.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на Комисијата да ја предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 11.00 часот, шеснаесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". Во случај да шеснаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудата да се достави на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда" а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 21 67.

Комисија за јавни набавки

**ОБЈАВА**

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2001 ГОДИНА**

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-април 2001 година во однос на просечните цени на мало во 2000 година изнесува 4,2%.

Директор,  
**Светлана Антоновска, с.р.**

**СОДРЖИНА**

|   | Страница |
|---|----------|
| 734. Закон за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници..... | 2471     |
| 735. Закон за прогласување на Законот за девизното работење.....  | 2473     |
| 736. Закон за прогласување на Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис.....          | 2481     |
| 737. Закон за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност.....   | 2487     |
| 738. Правилник за чамци.....  | 2489     |
| <b>Објава</b> за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец април 2001 година.....      | 2502     |

**Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ**

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

**В.д. директор и одговорен уредник - Кокап Лазаревски.**

**Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.**

**Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.**

**Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.**